



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 15 декември 1998
Скопје
Број 60

Претплатата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1484.

Врз основа на Одлуката за стапување на Република Македонија во членство на Северно-атлантската договорна организација – НАТО („Службен весник на РМ“ бр. 78/93), Рамковниот документ на партнерството за мир, Договорот за статусот на силите на земјите членки на НАТО и Партнерството за мир и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА СИЛИ НА НАТО НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ВЕРИФИКАЦИОНИТЕ МИСИИ НА КОСОВО

Член 1

Владата на Република Македонија дава согласност за воспоставување на Сили на НАТО на територија на Република Македонија за извлекување на верификационите мисии на Косово во случај на потреба.

Член 2

Министерството за надворешни работи за оваа одлука ќе ја извести Северно-атлантската договорна организација.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2912/1
2 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1485.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.12.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се основа Агенција за обнова и развој (во натамошниот текст: Агенција).

Член 2

Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

На предлог на директорот, Владата на Република Македонија именува еден или повеќе заменици на директорот.

Член 3

Делокругот и внатрешната организација на Агенцијата се уредува со посебен акт за организација и работа

и за систематизација на работите и задачите што ги донесува директорот на Агенцијата, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.

Актите од став 1 на овој член ќе бидат донесени во рок најдоцна до 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2968/1
11 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1486.

Врз основа на член 26 став 1 и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За секретар на Владата на Република Македонија се именува Горги Котев, адвокат од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2902/1
2 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1487.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се именува Горге Костов, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2093/1
2 декември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1488.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 45/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува м-р Божидар Тевдовски од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2094/1 Претседател на Владата
2 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1489.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ број 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За советник во Владата на Република Македонија и шеф на Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија се назначува Валентин Митровски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2913/1 Претседател на Владата
2 декември 1998 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1490.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 03.12.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Стопанска Банка“ А.Д. – Битола се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции во вредност од 81.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите

обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-186/1 Претседател на Комисијата,
7 декември 1998 година д-р Владимир Кандиќан, с.р.
Скопје

1491.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 03.12.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Тетовска Банка“ А.Д. – Тетово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции во вредност од 43.410.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-178/1 Претседател на Комисијата,
7 декември 1998 година д-р Владимир Кандиќан, с.р.
Скопје

1492.

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 03.12.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Силекс Банка“ – А.Д. Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – деветта емисија на акции во вредност од 3.000.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Република Македонија на ден 07.12.1998 година во износ од 92.942.625,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-185/1 Претседател на Комисијата,
7 декември 1998 година д-р Владимир Кандиќан, с.р.
Скопје

1493.

Врз основа на член 24 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97), министерот за стопанство донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ
ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА РАКУ-
ВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ, УРЕДИ И ПО-
СТРОЈКИ И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛА-
КАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧНИОТ ИСПИТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на ракување со енергетски објекти, уреди и постројки и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит.

Член 2

Стручен испит полагаат работниците кои ги исполнуваат условите за ракување со енергетски објекти, уреди и постројки согласно Законот за енергетика.

Член 3

Стручен испит за ракување со енергетски објекти, уреди и постројки се полага пред комисија на Министерството за стопанство (во натамошниот текст: комисија).

Членови на комисијата можат да бидат работници кои согласно Законот за енергетика ги исполнуваат условите за раководење со сложени енергетски објекти.

Комисијата е составена од претседател и седум членови и нивни заменици кои се именуваат за период од четири години.

Комисијата има секретар.

Член 4

Административните работи за спроведување на стручниот испит ги врши секретарот на комисијата, кој истовремено ги изготвува и чува трајните документи определени со член 11 од овој правилник.

Член 5

Стручниот испит се полага во два испитни рока во текот на годината (октомвриски и априлски испитен рок).

Член 6

Кандидатите за полагање на стручниот испит поднесуваат писмена пријава.

Со пријавата кандидатите доставуваат оверен препис од дипломата за стручната подготовка, извод од матичната книга на родените и потврда за работното искуство на соодветни енергетски објекти, уреди и постројки, согласно законот за енергетика, како и доказ за платен надомест за полагање на стручниот испит.

Член 7

Комисијата за секој испитен рок ги разгледува пријавите, при што писмено констатира кои кандидати ги исполнуваат условите за полагање на испитот. Кандидатите се известуваат еден месец пред одржувањето на испитот за терминот и местото на полагањето на испитот и за надоместокот за стручниот испит.

Член 8

Врз основа на структурата на кандидатите кои ги исполнуваат условите за полагање на стручниот испит, претседателот на комисијата утврдува различен состав на комисијата во зависност од структурата на одделен кандидат што го полага стручниот испит.

Член 9

Стручниот испит се состои од теоретски и практичен дел.

Теоретскиот дел од испитот се полага со тестирање или усно испитување.

Прашањата за тестирање ги определува комисијата, а ако теоретскиот дел од испитот се полага усно, кандидатот полага според испитни прашања.

Резултатот од теоретскиот дел од испитот се констатира со „положил“ или „не положил“.

По успешно положениот теоретски дел од испитот, кандидатот стекнува право за полагање на практичниот дел од испитот.

Практичниот дел од испитот се полага на соодветни енергетски објекти, уреди и постројки со симулација или по пат на непосредна работа, за што комисијата благовремено го известува кандидатот.

Резултатите од практичниот дел од испитот се констатира со „положил“ или „не положил“.

Доколку кандидатот не го положи практичниот дел од испитот следниот пат повторно ги полага теоретскиот и практичниот дел од стручниот испит.

Член 10

За положениот стручен испит, на кандидатот му се издава уверение за положен стручен испит за ракување со определен вид на енергетски објекти, уреди и постројки.

Заверката на уверението се врши со потпис на претседателот на комисијата и печат на Министерството за стопанство.

Член 11

За постапката на спроведувањето на стручниот испит се води трајна документација која се состои од: регистар на пријавените кандидати и кандидатите кои ги исполнуваат условите за полагање на испитот; досеја на пријавените кандидати со прилози од документацијата; книга за евиденција за членовите на комисиите; книга за записници за резултатите од испитот и регистар на издадени уверенија за положен стручен испит.

Член 12

Програмата за полагање на стручниот испит е составен дел на овој правилник.

Член 13

За секое полагање на стручниот испит кандидатот на сметка на Министерството за стопанство уплатува по 2.100,00 денари.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-8513
27 ноември 1998 година м-р **Борис Рикаловски**, с.р.
Скопје

**ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ**

I ДЕЛ

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

1. Парни турбини
2. Гасни турбини
3. Котларници
4. Парни клипни машини
5. Мотори со внатрешно согорување
6. Компресори и разладни постројки
7. Централно греење и климатизација
8. Енергетски блок за производство на електрична енергија

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на материјата. Физички, хемиски, механички и технолошки особини на материјалите. **Метали:** поделба, особини, добивање, примена, обработка. **Легури:** видови, особини, примена. **Неметали:** особини, примена. **Изолациони материјали:** особини, примена. **Заптивни материјали:** особини, примена. **Мазива:** особини, поделба, примена. **Корозија:** настанување, заштита.

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електрична струја: видови, примена. **Мерни единици за:** струја, напон, отпор, моќ, енергија. **Отпор на проводниците:** Омов закон. **Термоелементи.** Статички електрицитет: негова појава кај машините. **Електрични мотори и генератори.** **Трансформатори.** **Електрична заштита:** заземјување, нулување, громобрани, автоматски прекинувачи, осигурувачи.

ОСНОВИ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА: **Основни поими:** енергија-работа, работно тело, агрегатни состојби, големини на состојбата, густина, специфичен волумен, притисок, температура, топлотно ширење на телата. **Закопи за гасовите:** закони за идеалните гасови, равенка на состојбата, прв главен закон специфична топлина, внатрешна енергија, енталпија, промени на состојбата. **Втор главен закон:** кружни процеси, втор главен закон, повратни и неповратни процеси, ентропија, промени на состојбата во $T - s$ дијаграм. **Реални гасови:** испарување и кондензација, водена пара, производство на водена пара во парогенератор, основни процеси на водената пара кај парните машини во $p - V$ и $T - s$ дијаграм. **Простирање на топлината:** спроведување – кондукција, пренесување со струење – конвекција, премин на топлината, зрачење – радијација. **Изменувачи на топлина.** **Влажен воздух.** **Разладен процес.** **Согорување:** горива (поим, поделба, состав), согорување (дефиниција, топлина на согорување, потребен воздух за согорување, коефициент на вишок на воздух), продукти на согорувањето, припрема на горивата за согорување, потполно и непотполно согорување, топлотни губитоци при согорувањето, контрола на процесот на согорување. **Технологија на напoјна вода:** водата во природата, видови нечистотии, р-Н вредност, филтрација, дегазација, декарбонизација, деминерализација (јонски изменувачи), регенерација на изменувачите, напојна вода, разладна вода, отпадни води, уреди за хемиска припрема на водата.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈКАТА: Организација на експлоатација и одржување: информирање, комуницирање, евидентирање, улога на ракувачот.

ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на ракувачот. Заштита од: механички повреди, електрична струја, загадување на работната средина, бучава, вибрации, отровни и експлозивни материи. Давање прва помош. Улога на ракувачот.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар. Мерки, средства и техничка опрема за гасење на пожари. Права и должности на ракувачот. Видови на ППД апарати и нивна примена. Употреба на прирачни средства.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

1.1. Парни турбини

Видови и состав на парните турбини: Главни делови и принцип на работа на паротурбинските постројки. Процеси во парните турбини: акциони, реакциони, со и без меѓупрегревање, со одземања, кондензациони, противпритисни. Класификација на парните турбини. Главни делови на парните турбини: кукишта, млазници, ротори, дијафрагми, вратила, лежишта, заптивки. Топлотни загуби. Регулација на работата на парните турбини. Топлотно ширење на деловите на турби-

ната. Заптиване на турбината. Маслен систем на турбината. Заштита на турбината. Помошна опрема на турбинската постројка: деаераторска постројка, напојни пумпи, кондензаторска постројка, кондензаторски пумпи, пумпи за разладна вода, ежектори, загревачи на напојната вода. Топлотехнички мерења: инструменти и методи за мерење на притисок, температура, проток, ниво. Технолошки заштити во постројката.

Експлоатација на парните турбини: Технолошка шема на паротурбинската постројка. Основни работни параметри. Регулациона шема на турбинската постројка. Подготовка на постројката за пуштање од ладна состојба. Прогревање на деловите на турбинската постројка. Провртување на турбината на номинален број на вртежи. Постигнување на номинална снага. Контрола на погонската состојба: температури, притисоци, протоци, нивоа, број на вртежи, вибрации и др. на поедини делови од постројката. Растеретување на турбината. Запирање на турбината. Пуштање на турбината од различни топлотни состојби. Документација за експлоатација на парните турбини: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шемии и др.

Одржување на турбините: Контрола на состојбата на деловите на турбинската постројка при застој и при отворена турбина. Прописи за работа врз делови од турбинската постројка кога турбината е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на турбината.

Посебни прописи за заштита при работа

1.2. Гасни турбини

Видови и состав на гасните турбини: Главни делови и принцип на работа на гасотурбинските постројки. Процеси во гасните турбини. Класификација на гасните турбини. Главни делови на гасните турбини: кукишта, комора за согорување, ротори, дијафрагми, вратила, лежишта, заптивки, кукишта. Топлотни загуби. Регулација на работата на гасните турбини. Топлотно ширење на деловите на турбината. Заптиване на турбината. Компресори: радијални, аксијални, клипни. Придружна опрема на гасотурбински блок. Заштита на турбината. Топлотехнички мерења: инструменти и мерења на параметрите. Технолошки заштити во постројката.

Експлоатација на гасните турбини: Технолошка шема на гасотурбинската постројка. Основни работни параметри. Подготовка на постројката за пуштање (гориво, воздух, вода). Пуштање во работа и постигнување на номинални параметри. Контрола на погонската состојба: температури, притисоци, протоци, нивоа, број на вртежи, вибрации и др. на поедини делови од постројката. Растеретување на турбината. Запирање на турбината. Документација за експлоатација на гасните турбини: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шемии и др.

Одржување на турбините: Контрола на состојбата на деловите на турбинската постројка при застој и при отворена турбина. Прописи за работа врз делови од турбинската постројка кога турбината е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на турбината.

Посебни прописи за заштита при работа

1.3. Котларници

Видови и состав на котелските постројки: Главни делови и принцип на работа на парните и вреловодните котли (процес на работа). Котли со голема зафатнина на вода и котли со водогрејни цевки. Шема на котелска постројка за согорување на: цврсти, течни и гасовити горива. Процес на согорување (со природна промаја, со

вештачка промаја – со надпритисок и со подпритисок во ложиштето). Природна и принудна циркулација на водата. Ложишта, решетки за согорување, млинови, горилници, загревни површини, загревачи, испарувачи, сепаратори, вентилатори, канали за воздух и димни гасови, затворачка арматура, сигурносни вентили, регулациона и мерна опрема, пумпи, озид, изолација и др. Технолошка заштита и блокади.

Експлоатација на котелските постројки: Технолошка шема на котелска постројка. Подготовка, пуштање во работа и постигнување полна снага на котелот. Режим на работа: контрола на односот вода – гориво, гориво – воздух. Контрола на погонската состојба: температура, притисоци, протоци, нивоа, вибрации и др. на поедини делови од постројката. Планско запирање на постројката. Валкање (чистење) на загревните површини (од надворешна и од внатрешна страна). Хавариски ситуации (хавариско запирање, мерки). Документација за експлоатација на котелските постројки: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шема и др.

Одржување на котелските постројки: Контрола на состојбата на деловите на котелската постројка при застој и при работа. Прописи за работа врз делови од котелската постројка кога котелот е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на котелот. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа.

1.3.1. Гасни котларници

Видови на гасни котларници: Потребни и начини на вентилација на гасните котларници, видови на горива, горилници и опрема на горилниците, опис на функционирањето на инсталацијата за согорување на горивото.

Експлоатација на котелските постројки: Намена и услови за користење на главниот затворачки вентил, главниот прекинувач за исклучување на електричната енергија, станица за редукција на гас и гасна рампа, шема и содржина на упатството за ракување и одржување на гасната котларница. Содржина на секојдневното надгледување на гасните ложишта инсталација водене и содржина на дневникот за ложење.

Одржување на гасните котларници: Проверка, прегледи, контроли и испитувања: периоди за редовни и вонредни прегледи, содржина на прегледите.

Посебни прописи од заштита од пожар и експлозив и заштита при работа

1.4 Парни клипни машини

Видови и состав на парните клипни машини: Главни делови и принцип на работа на парните клипни машини. Поделба на парните машини спрема дејството на пареата – компаунд, тандем и машини без кондензација. Поделба на парните машини спрема конструктивните карактеристики – хоризонтални, вертикални, спороодни, брзоодни, стабилни, полустабилни, локомотивни и специјални. Процеси во парната машина – индикаторски дијаграм, степен на корисно дејство. Разводен механизам, регулатори и останати делови на машината. Регулација на работата на парната машина. Инструменти за контрола на работата на машината. Видови на кондензатори за парните машини, пумпи и уреди за подмачкување на подвижните делови.

Експлоатација на парните клипни машини: Технолошка шема на постројката. Подготовка за работа на парните машини, карактеристики на работното тело, подготовка на горивото, пуштање во работа, следење на работата на машината и мерење и контрола на работните параметри. Промени на оптеретувањето. За-

пирање на машината – планско и хавариско. Документација за експлоатација на парните машини: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шема и др.

Одржување на парните клипни машини: Превентивно одржување: прегледи, контрола, можни недостатоци во експлоатација. Тековно одржување: демонтирање, монтажа и ревизија на машините. Опрема и алат за демонтирање и монтажа. Можни дефекти на: парните цилиндри, клиповите, разводниците, главните вентили, замајците, лежиштата и другите делови на машината. Анализа на причините за дефектите. Резервни делови и замена на деловите. Работен и ремонтен циклус на машините.

Посебни прописи за заштита при работа

1.5 Мотори со внатрешно согорување

Видови и состав на моторите со внатрешно согорување (МВС): Дефиниција на МВС. Основни фази во работата на МВС. Принципи на работа на четиритактен и двотактен МВС. Коefициент на корисно дејство. Начини на запалување на работната смеса – Дизел мотори и Ото мотори. Поделба на МВС: спрема горивото – на течното, на гасовитото и на цврсто гориво; спрема принципот на работа – четиритактни и двотактни, спрема распоредот на цилиндрите – линиски. V-мотори и др. Ладење на МВС-воздушно, водено. Главни склопови, делови и уреди на МВС: неподвижни склопови, подвижни склопови, уред за напојување со гориво, уред за палење на смесата, уред за подмачкување, уред за ладење и уред за стартување.

Експлоатација на моторите со внатрешно согорување: Опис на работата на определен МВС. Основни делови. Карактеристики на горивата за МВС. Главни погонски карактеристики, режим на работа, шема на подмачкување и шема на ладење. Начин на стартување. Определување на оптимален режим на работа. Контрола на параметрите во експлоатација. Регулација на работата на моторот. Документација за експлоатација на МВС: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација и др.

Одржување на моторите со внатрешно согорување: Секојдневна контрола пред стартување на моторот. Контрола и сервисирање на моторот: после работа од 50 (h) или поминати 1.500 (km); после работа од 300 (h) или поминати 10.000 ШкмК, после работа од 500 ШхК или поминати 15.000 (km), после работа од 1.000 (h) или поминати 30.000 (km). Утврдување на причините за пречки во работата при сервисирањето на моторот.

Посебни прописи за заштита при работа

1.6 Компресори и разладни постројки

Видови и состав на компресорските и разладните постројки: Главни делови и принцип на работа на разладните постројки. Разладни процеси. Видови на работен флуид – карактеристики. Компресори: клипни, ротациони, турбо; главни делови и принцип на работа на компресорите; подмачкување, ладење; режим на работа и регулација. Кондензатори: главни делови и принцип на работа; со водено и со воздушно ладење; конструкција. Испарувачи: поделба спрема работниот медиум; принцип на испарување; конструктивни изведби. Останати елементи во состав на разладните постројки: сушач, собирач, одвојувач на масло, уред за регулација и управување.

Експлоатација на компресорските и разладните постројки: Технолошка шема на постројката. Подготовка на постројката за пуштање во работа. Пуштање во работа. Контрола на работата на постројката. Подмачкување и ладење. Регулација во текот на работата при

промена на оптеретувањето. Водење евиденција за работата на постројката. Документација за експлоатација на постројката: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шеми и др.

Одржување на компресорските и разладните постројки: Превентивно одржување: проверка на заптивност, проверка на филтерот за масло за подмачкување, проверка на сигурносните органи и мерните инструменти, проверка на опремата за регулација. Тековно одржување: зафати со цел да се обезбеди максимална ефикасност и сигурност во работата. Ремонтно одржување: ревизија, сервисирање, репарации и замена на дотраени делови; испитување на функционалноста на постројката.

Посебни прописи за заштита при работа

1.7. Централно греење и климатизација

Видови и состав на постројките за централно греење и климатизација: Главни делови и принцип на работа на постројките за централно греење и климатизација. Главни делови и принцип на работа на парните и вреловодните котли (процес на работа). Котли за централно греење. Процес на согорување (со природна промаја, со вештачка промаја). Природна и принудна циркулација на водата. Ложишта, решетки за согорување, млинови, горилници, загревни површини, вентилатори, канали за воздух и димни гасови, затворачка арматура, сигурносни вентили, регулациона и мерна опрема, пумпи, озид, изолација и др. Технолошка заштита и блокади на котлите. Системи за централно греење. Климатизери: состав, главни делови, принцип на работа.

Експлоатација на постројките за централно греење и климатизација: Технолошка шема на постројката за централно греење и климатизација. Подготовка, пуштање во работа и постигнување полна снага на котелот. Режим на работа на котелот: контрола на односот вода – гориво, гориво – воздух. Контрола на погонската состојба: температури, притисоци, протоци, нивоа, вибрации и др. на поедини делови од постројката. Планско запирање на постројката. Валкање (чистење) на загревните површини на котелот (од надворешна и од внатрешна страна). Хавариски ситуации (хавариско запирање, мерки). Подготовка и пуштање во работа на постројката за климатизација и нејзино пратење и регулација. Документација за експлоатација на постројките за централно греење и климатизација: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шеми и др.

Одржување на постројките за централно греење и климатизација: Контрола на состојбата на деловите на постројката при застој и при работа. Прописи за работа врз делови од постројката кога е во работа. Постапка при прскање на цевки. Замена на вентили. Сервисирање на горилниците. Сервисирање на климатизерите. Конзервација на постројките при планиран подолг застој. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката. Документација за инспекциски преглед.

Посебни прописи за заштита при работа

1.8 Енергетски блок за производство на електрична енергија

Видови и состав на блоковите за производство на електрична енергија: Типови на термоелектрани и нивна основна опрема. **Парни котли:** енергетски горива; процес на согорување; тоplotен биланс на котелот; снабдување со гориво и подготовка на горивото за согорување; видови парогенератори (проточни, со бабабан и др.); процеси во парните котли; главни делови

на парогенераторите; загревни површини; изолација и озид; регулирање на параметрите на пареата: обработка на напојната вода и на кондензатот; контрола на квалитетот на водата и на пареата; валкање на загревните површини (внатрешни и надворешни талози); гасовоздушен тракт на котлите (вентилатори, канали и др.); електрофилтер; отпрема на пепел и шљака; оџак. **Парни турбини:** Главни делови и принцип на работа на паротурбинските постројки. Процеси во парните турбини: акциони, реакциони, со и без меѓупрегревање, со одземања, кондензациони, противпритисни. Класификација на парните турбини. Главни делови на парните турбини: кукишта, млазници, ротори, дијафрагми, вратила, лежишта, заптивки. Топлотни загуби. Регулација на работата на парните турбини. Топлотно ширење на деловите на турбината. Заптиваче на турбината. Маслен систем на турбината. Заштита на турбината. Помошна опрема на турбинската постројка: деаераторска постројка, напојни пумпи, кондензаторска постројка, конденз пумпи, пумпи за разладна вода, ежектори, загревачи на напојната вода. **Електричен генератор** (маслен систем, ладење). **Топлотехнички мерења:** инструменти и методи за мерење на притисок, температура, проток, ниво. **Технолошки заштити** во постројката.

Експлоатација на блоковите за производство на електрична енергија: Стартна шема на енергетски блок. Основни елементи на стартните шеми. **Експлоатација на парните котли:** подготовка за потпалување; пуштачки операции; пуштање од различни тоplotни состојби; послужување за времена работа; режимски карти; запирање на парогенераторот; експлоатација на помошната опрема (вентилатори, отшљакување и отпелување, цевоводи, канали).

Експлоатација на турбинската постројка: експлоатација на помошната опрема (деаератор, напојна постројка, кондензаторска постројка, регенеративна постројка, маслен систем, регулација, заштити); подготовка на турбината за пуштање; провртување на турбината и приклучување на генераторот на мрежа; оптеретување на турбината; пуштање на турбината од различни тоplotни состојби; запирање на турбината.

Хавариски состојби: кај парните котли; кај турбината; кај помошната опрема; причини и последици од повишени вибрации; постапка при појава на хаварии и дефекти. Документација за експлоатација на блокот: инструкции за експлоатација од испорачателите, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шеми и др. Документација за инспекциски прегледи.

Одржување на опремата на блоковите за производство на електрична енергија: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата на котелот, турбината и помошната опрема на блокот). Тековно одржување (ревизија на котелот, турбината и помошната опрема на блокот; тековни поправки на дефекти). Прописи за работа врз делови од опремата на блокот кога блокот е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на блокот. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа

II ДЕЛ

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

1. Хидротурбини
2. Црпни станици

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на материјата: Физички, хемиски, механички и технолошки особини на материјалите. **Метали:** поделба, особини, добивање, примена, обработка. **Легури:** видови, особини, при-

мена. **Неметали:** особини, примена. **Изолациони материјали:** особини, примена. **Заштивни материјали:** особини, примена. **Мазива:** особини, поделба, примена. **Корозија:** настанување, заштита.

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електрична струја: видови, примена. **Мерни единици:** за: струја, напон, отпор, моќ, енергија. **Отпор на проводниците.** **Омов закон.** **Термоелементи.** **Статички електрицитет:** негова појава кај машините. **Електрични мотори и генератори.** **Трансформатори.** **Електрична заштита:** заземјување, нулување, громобрани, автоматски прекинувачи, осигурувачи.

ОСНОВИ НА ХИДРАУЛИКА: Равенка на континуитет. Паскалов закон. Притисок (пнезOMETРИСКА висина, вакум, натпритисок). Закон за одржување на енергијата. Потенцијална и кинетичка енергија. Истекување – проток. Закон за акција и реакција. Вискозитет. Триење, локални отпори, губитоци на притисок. **Хидраулични машини:** пумпи (општи поими, видови, главни делови, напор на пумпата, проток и снага на пумпата, Љ-Х криви, паралелна и сериска работа на пумпите), **хидротурбини** (основни поими, видови, главни делови, акциони и реакциони хидротурбини).

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈКАТА: Организација на експлоатација и одржување: информирање, комуницирање, евидентирање, улога на ракувачот.

ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на ракувачот. Заштита од: механички повреди, електрична струја, загадување на работната средина, бучава, вибрации, отровни и експлозивни материји. Давање прва помош. Улога на ракувачот.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар: Мерки, средства и техничка опрема за гасење на пожари. Права и должности на ракувачот. Видови на ПП апарати и нивна примена. Употреба на прирачни средства.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

2.1. Хидротурбини

Видови и состав на хидротурбините: Видови на хидротурбини и нивна примена (Пелтонова, Францисова, Капланова). Начин на работа на поедините хидротурбини (главни делови, улога и конструктивни решенија: спирала, спроводно коло, работно коло, сифон, претурбински затворач, сифонски затворач, турбинско лежиште, генераторско лежиште). Конструктивни карактеристики на придружната опрема и уредите надвор од машинската сала. Функционирање на поедини делови и уреди во нормален режим на работа и во случај на пореметување (работно коло, спроводно коло, регулациони затворачи).

Експлоатација на хидротурбините: Технолошка шема на постројката. Услови кои мораат да бидат исполнети за стартување. Опис и редослед на операциите при стартување (полнење на спиралите, подмакување на лежиштата). Синхронизација и зголемување на оптеретувањето. Режим на работа (параметри кои го карактеризираат процесот). Промени на режимот на работа. Пратење на работата на турбината и параметрите кои се контролираат во текот на работата, параметрите кои се мерат и регулираат. Заштити и блокади во постројката. Намалување на снагата на турбината и работа на празен од. Нормално запирање и брзо запирање (опис на операциите кои се вршат при запирањето). Хавариско запирање (ситуации и мерки). Документација за експлоатација на постројката: инструкции за експлоатација од испорачателите, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шеми и друго.

Одржување на хидротурбините: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата, турбината и придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на турбината и придружната опрема: тековни поправки на дефекти). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа

2.2 Црпни станици

Видови и состав на црпни станици (водоводна, канализациска, иригациона, дренажна): Главни делови, принцип на работа и карактеристики на црпните станици. Видови на пумпи и начини на работа (центрифугални, пропелерни, клипни, запчести, турбопумпи, ејекторски и други). Главни делови на пумпите: работно коло, спроводно коло, дифузор, вратило, лежишта, заптивки и друго. Помошна опрема кај пумпите: усисна корпа, клапни, затворачи, уреди за обезвоздушвање и шмукање на воздухот од работното коло и друго. Заштитна и помошна опрема: хидрофорски постројки, електрични заштити, вентили за обезвоздушвање и друго.

Експлоатација на црпните станици: Технолошка шема на постројката. Услови кои мораат да бидат исполнети за стартување. Работни дијаграми за разни видови на пумпи. Определување на работна точка. Опис и редослед на операциите при стартување. Стартување на пумпите. Режим на работа (параметри кои го карактеризираат процесот). Пратење на работата на пумпата и параметрите кои се контролираат во текот на работата. Заштити и блокади во постројката. Паралелно работење на пумпите. Регулација на работата на пумпите со промена на бројот на вртежи. Начин на регулација на бројот на вртежите на погонските мотори. Регулационен вентил – работа на постројката при различни експлоатациони потреби. Нормално запирање. Хавариско запирање (ситуации и мерки). Документација за експлоатација на постројката: инструкции за експлоатација од испорачателите, локални инструкции за експлоатација, потребни технолошки шеми и друго.

Одржување на хидротурбините: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата, пумпата и придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на пумпата и придружната опрема; тековни поправки на дефекти). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа

III ДЕЛ

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

1. Генератори на гас
2. Уреди за подготвување напоејна, котловска и ризладна вода
3. Уреди за полнење и манипулација со технички гасови
 - 3.1. Уреди и постројки за манипулација со природен гас
 4. Садови под притисок
 5. Уреди за сушење
 6. Технолошки печки

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ: Состав на материјата: Физички, хемиски, механички и технолошки особини на материјалите. **Метали:** поделба, особини, добивање, примена, обработка. **Легури:** видови, особини, примена. **Неметали:** особини, примена. **Изолациони материјали:** особини, примена. **Заптивни материјали:** особини, примена. **Мазива:** особини, поделба, примена. **Корозија:** настанување, заштита.

ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електрична струја: видови, примена. **Мерни единици:** за: струја, напон, отпор, моќ, енергија. **Отпор на проводниците.** **Омов закон.** **Термоелементи.** **Статички електрицитет:** негова појава кај машините. **Електрични мотори и генератори.** **Трансформатори.** **Електрична заштита:** заземјување, нулување, громобрани, автоматски прекинувачи, осигурувачи.

ОСНОВИ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА: Основни поими: енергија–работа, работно тело, агрегатни состојби, големини на состојбата, густина, специфичен волумен, притисок, температура, топлоотно ширење на телата. **Закопи за гасовите:** закони за идеалните гасови, равенка на состојбата, прв главен закон, специфична топлина, внатрешна енергија, енталпија, промени на состојбата. **Втор главен закон:** кружни процеси, втор главен закон, повратни и неповратни процеси, ентропија, промени на состојбата во Т-с дијаграм. **Реални гасови:** испарување и кондензација, водена пара, производство на водена пара во парогенератор, основни процеси на водената пара кај парните машини во р – V и Т – s дијаграм. **Простирање на топлината:** спроведување – кондукција, пренесување со струење – конвекција, премин на топлината, зрачење – радијација. **Изменувачи на топлина.** **Влажен воздух.** **Разладен процес.** **Согорување:** горива (поим, поделба, состав), согорување (дефиниција, топлина на согорување, потребен воздух за согорување, коефициент на вишок на воздух) продукти на согорувањето, припрема на горивата за согорување, потполно и непотполно согорување, топлотни губитоци при согорувањето, контрола на процесот на согорување. **Технологија на напојна вода:** водата во природата, видови нечистоти, р-Н вредност, филтрација, дегазација, декарбонизација, деминерализација (јонски изменувачи), регенерација на изменувачите, напојна вода, разладна вода, отпадни води, уреди за хемиска припрема на водата.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТА КАЈ ПОСТРОЈКАТА: Организација на експлоатација и одржување: информирање, комуницирање, евидентирање, улога на ракувачот.

ЗАШТИТА НА РАБОТА: Права и должности на ракувачот. Заштита од: механички повреди, електрична струја, загадување на работната средина, букава, вибрации, отровни и експлозивни материи. Давање прва помош. Улога на ракувачот.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ: Опасности од пожар. Мерки, средства и техничка опрема за гасење на пожари. Права и должности на ракувачот. Видови на ПП апарати и нивна примена. Употреба на прирачни средства.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

3.1. Генератори на гас

Видови и состав на генераторите на гас: Намена, конструкција и видови на генератори на гас. Поделба: спрема видот на горивото и гасот што го произведува; спрема смерот на движењето на работниот флуид; спрема начинот на влезот на воздухот за гасификација. Генератори на гас со подвижна и неподвижна решетка и без решетка. Просторот во кој се одвива гасификаци-

јата. Уреди за дозирање на гориво, вентилатори за воздух, цевка за вдувување на воздух, механизам за движење на решетката, наметка на уреди за добивање на горива (масла). Решетки за носење на горивото и пепелот. Довод на воздух или мешавина на пара и воздух. Цевовод за одвод на произведениот гас.

Експлоатација на генераторите на гас: Технолошка шема на постројката. Опис на работата на определен генератор на гас. Основни делови. Карактеристики на горивата за генераторите на гас и остатоците од согорувањето. Продуктивност и искористување. Главни погонски карактеристики, режим на работа. Подготовка за пуштање во работа, пуштање и спојување на главниот цевовод. Постапка при запирање. Контрола на параметрите во експлоатација. Контролни мерни инструменти и потребен алат. Чистење на генераторскиот гас. Документација за експлоатација на генераторите на гас: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација и други.

Одржување на генераторите на гас: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата на генераторот на гас и придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на генераторот на гас и придружната опрема, тековни поправки на дефекти). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа

3.2. Уреди за подготвување на напојна, котловска и разладна вода

Напомена: Наместо Основи на термосенергетиката од III Дел од Заедничкиот дел на Програмата, ракувачите на овие уреди ќе полагаат: **Технологија на подготвување на водата.**

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ВОДАТА: Водата во природата - сурова вода. Примеси во суровата вода: механички, колоидни, соли. Тврдина на водата: карбонатна, некарбонатна и вкупна тврдина. Определување на вкупната тврдина на водата и единици за мерење на тврдината. Припрема на сировата вода и технолошки постапки (филтрација, флокулација, дегазација). Постапка и уреди за отстранување на механичките и колоидните примеси од суровата вода (декарбонизација). Постапка и уреди за отстранување на солите (деминерализација). Примена на јонски изменувачи. Катјонски, анијонски и мешани филтри. Технологија на јонска измена. Регенерација на јонските изменувачи. Определување „р“ и „m“ алкалитет на водата. Определување на „рН“ вредност и спроводливост на водата. Термичко подготвување на водата. Отстранување на кислородот од напојната вода. Отстранување на суспендирани материи од напојната вода. Карактеристики на напојната вода спрема видот на котелот – нормативи. Хемиско испитување на водата. Улога и потребен квалитет на разладната вода - подготовка и контрола на квалитетот.

Видови и состав на уредите за подготвување на напојна, котловска и разладна вода: Видови на уреди за припрема на вода и нивна поделба спрема намената. Конструктивни карактеристики на поедини делови од уредите за хемиска припрема на водата (уреди за декарбонизација, разни мешалки, песочни филтри, пумпи, дозир пумпи, резервоари за разни хемикални, арматура, јонски изменувачи, регенератори и др.). Контролни мерни инструменти за пратење на работата на уредите.

Експлоатација на уредите за подготвување на напојна, котловска и разладна вода: Технолошка шема на

постројката. Подготовка на постројките за пуштање во работа. Пуштање на постројката. Пратење на работата на постројката. Контрола на одвивање на технолошкиот процес. Потребни хемиски анализи. Запирање на постројката. Регенерација на филтрите. Документација за експлоатација на уредите: инструкции за експлоатација од испорачателот, локални инструкции за експлоатација и др.

Одржување на уредите за подготовка на напојна, котловска и разладна вода: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата, уредите и придружната опрема). Тековно одржување (ревизија на опремата). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката. Документација за инспекциски прегледи.

Посебни прописи за заштита при работа

3.3. Уреди за полнење и манипулација со технички гасови

Видови на уреди за полнење и манипулација со технички гасови: Видови на садови за технички и други видови на гасови (стабилни резервоари, преносни резервоари, боци). Уреди за полнење боци и преносни резервоари (мануелно). Автоматски полилници за големи и средни капацитети. Преточувалишта: локација, големина и опрема, начин на преточување на гасовите. Степен на полнење на резервоари и боци. Полилници за боци, пунктови за полнење, опрема на пунктовите, карусел за полнење на боци. Уреди за испитување на боците под притисок. Складирање на боците и преносните резервоари. Опрема и арматура за редуција и регулација на притисокот на гасот. Станица за мешање на гасовите, цевоводи, запорна и сигурносна арматура.

Експлоатација на уредите за полнење и манипулација со технички гасови: Технолошка шема на постројката. Подготвување на резервоарите и боците за полнење со гасови. Прво полнење на резервоарите. Одоришност на гасовите. Полнење на боците на рампи за полнење. Боене и означување на боците. Транспорт на празни и полни боци. Контрола на полнењето и заптивноста. Третман на неисправните боци. Работа со експлозивни, запаливи и отровни гасови. Пречки при работата. Складирање на празни и полни боци и резервоари. Технички прописи и услови за полнење на садовите и манипулација со гасовите. Документација за експлоатација на уредите.

Одржување на уредите за полнење и манипулација со технички гасови: Превентивно и тековно одржување: преглед и контрола на заптивноста и функционалната исправност на инсталацијата, опремата и арматурата на садовите и рампите за преточување: отстранување на гасовите од резервоарите и боците; отстранување на нечистотиите и водата; поправка на вентилите и боците; чистење и миене на боците; репарација на вентилите и боците; алат за одржување. Законски и технички прописи за ракување и одржување на уредите за полнење и манипулација со технички гасови.

Посебни прописи за заштита при работа

3.3.1. Уреди и постројки за манипулација со природен гас

1. Магистрални и разводни гасоводи

Техничко – технолошки карактеристики на магистралните и разводните гасоводи

Состав на магистралниот и разводниот гасовод: Намена, конструкција и основни елементи. Поделба спрема притисоци и капацитет. Примена и отпремна

чистачка станица, линијски дел, блок станици, вкрстување со комуникации, заштитен појас, работен појас. Блок вентил, вентили за издувни свеќи. Антикорозивна заштита – премази, изолациони ленти, катодна заштита, импулсен гас, уреди за гасен кондензат. Уред за чистење со метанол. Зони на опасност, Ех изведба, Диспечерска служба, телеметрија, телекомуникации, радио врски, телефонски врски. Мерно контролни уреди – манометар, сингализатор на проток, сингализатор на притисок.

Експлоатација: Физичко–хемиски особини и карактеристики на природен гас. Постапка за чистење. Продуктивност и коефициент на корисно дејство. Подготовка за прво пополнување, постапка за пополнување. Разбивање на кристални затворачи. Постапка на запирање, продувување, неопходни испитувања. Контрола и манипулации при работа, технолошка шема. Технички прописи, упатство, налози. Режим на работа и одржување на работни параметри. Можни пречки во работа. Постапка во случај на пожар или експлозија. Евидентирање и отстранување на недостатоци кои се појавуваат во текот на експлоатацијата, хавариски запирања. Комуникации со радио врски и телефонски врски. Контрола на катодна заштита.

Одржување: Превентивно одржување и одржување во текот на работата. Редовна контрола на виталните делови и инструменти на системот и отстранување на помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола на заптивност и функционална исправност на инсталацијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечистотии и вода. Редовни и периодични прегледи. Проверка на функционалност на електро напојување, статистика и евиденција на дефекти. Контрола на мерни инструменти. Подготвување за ремонт, план за ремонт и детална контрола и испитување на уредите и постројките. Пробен погон по извршен ремонт. Резервна опрема, материјали и алат. Законски и технички прописи за ракување и одржување на природен гас.

Посебни прописи од заштита при работа

2. Градски мрежи

Техничко-технолошки карактеристики на градски гасоводни мрежи

Состав на градски гасоводни мрежи: Намена, конструкција и основни елементи. Поделба спрема притисоци и капацитет. Линиски дел, разводни арматури за секцијски шахти. Вкрстување со комуникации, заштитен појас, работен појас. Блок вентил, вентили за издувни свеќи. Антикорозивна заштита – премази, изолациони ленти, катодна заштита, уреди за гасен кондензат. Диспечерска служба, телеметрија, телекомуникации – радио врски, телефонски врски. Мерно контролни уреди – манометар, сингализатор на проток, сингализатор на притисок.

Експлоатација: Физичко – хемиски особини и карактеристики на природен гас. Постапка за чистење. Продуктивност и коефициент на корисно дејство. Подготовка за прво пополнување, постапка за пополнување. Постапка на запирање, продувување, неопходни испитувања. Контрола и манипулации при работа, технолошка шема. Технички прописи, упатство, налози. Режим на работа и одржување на работни параметри. Можни пречки во работа. Постапка во случај на пожар или експлозија. Евидентирање и отстранување на недостатоци кои се појавуваат во текот на експлоатацијата, хавариски запирања. Комуникација со радио врски и телефонски врски. Контрола на катодна заштита.

Одржување: Превентивно одржување и одржување во текот на работата. Редовна контрола на виталните делови и инструменти на системот и отстранување на

помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола на заптивност и функционална исправност на инсталацијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечистотии и вода. Редовни и периодични прегледи. Проверка на функционалност на електричните инсталации, статистика и евиденција на дефекти. Контрола на мерни инструменти. Подготвување за ремонт, план за ремонт и детална контрола и испитување на уредите и постројките. Пробен погон по извршен ремонт. Резервна опрема, материјали и алат. Законски и технички прописи за ракување и одржување на природен гас.

3. ГМС (Главна мерна станица), ГМРС (Главна мерна регулациона станица), МРС (Мерно регулациона станица), РС (Регулациона станица) и МС (Мерна станица).

Техничко технолошки карактеристики

Видови и состав на Мерни и регулациони станици: Намена, конструкција и основни елементи. Поделба спрема притисоци и капацитетот. Противпожарен вентил. Влезни вентили, регулатор на притисок со блок вентил. Сигурносен вентил, мерачи на проток, анализатор на гас. Инсталација за загревање на гасот, уред за одоризација, издувна свеќа, антикорозивна заштита. Громобранска инсталација и заземјување. Зони на опасност, Ех изведба, Диспечерска служба, телеметрија, радио врски, телефонска врска. Мерни уреди и инструменти (манометри, термометри, трансмитери на притисок, температура и густина). Компјутери за обработка на податоци. Инсталација за кондензат, инсталација за издувување.

Експлоатација: Физичко-хемиски особини на природен гас. Подготовка за прво пополнување, постапка за пополнување, постапка за запирање, постапка за празнење и издувување. Технолошка шема. Контрола при работа и ракување со постројките. Режим на работа и одржување на работните параметри, можни пречки при работа. Евидентирање и отстранување на недостатоци кои се појавуваат при експлоатацијата. Постапка во случај на пожар и експлозија. Технички прописи, упатство за работа и налози за работа. Комуникација со радио врски и телефони. Телеметрија, контрола на електронско напојување и заземјување.

Одржување: Превентивно одржување и одржување во текот на работата. Редовна контрола на виталните делови и инструменти на системот и отстранување на помали дефекти и недостатоци. Прегледи и контрола на заптивност и функционална исправност на инсталацијата, опремата и арматурата. Отстранување на нечистотии и вода. Редовни и периодични прегледи. Проверка на функционалност на електричните инсталации, статистика и евиденција на дефекти. Контрола на мерни инструменти. Подготвување за ремонт, план за ремонт и детална контрола и испитување на уредите и постројките. Пробен погон по извршен ремонт. Резервна опрема, материјали и алат. Законски и технички прописи за ракување и одржување на природен гас.

Посебни прописи од заштита при работа.

3.4. Садови под притисок

Видови и состав на садовите под притисок: Дефиниција на садови под притисок. Определување на класата на садовите. Поделба: спрема физичко-геометриските карактеристики; спрема карактеристиките на гасот; спрема намената. Садови за транспорт на гасови: видови, опис и примена. Вагонски цистерни, автоцистерни, бродови-танкери, боци, резервоари. Собирници, разделувачи, изменувачи на топлина, прегревачи на пара. Конструкција на садовите, изработка, опрема и означување. Преглед и испитување на садовите кај производителот. Видови и карактеристики на челични

боци. Распознавање на видот на гасот спрема бојата со која се означува. Запорна и сигурносна арматура.

Експлоатација на садовите под притисок: Подготвување за полнење, полнење, преточување, начин и опрема. Степен на полнење. Прво полнење на резервоарите. Отстранување на нечистотиите и водата. Складирање на боците и преносните резервоари. Контрола на притисокот и температурата. Одбележување на податоците на резервоарите од безбедносни и заштитни причини. Експлозии и постапка во случај на експлозија. Постапка во случај на пожар. Користење на гасовите од садовите, регулација на притисокот. Прописи и услови за користење и ракување со садови под притисок.

Одржување на садовите под притисок: Чистење. Заштита од корозија. Преглед и проверка на садовите од надворешната и внатрешната страна и утврдување на степенот на деформација. Испитување на садовите за непропустливост. Редовни и периодични прегледи. Периодични прегледи, ревизија и замена на запорната арматура, регулаторите на притисок и сигурносните вентили. Испитување и подесување на сигурносните вентили. Технички прописи за производство и одржување на садови под притисок.

Посебни прописи за заштита при работа

3.5. Уреди за сушење

Видови и состав на уредите за сушење: Основни принципи на сушење. Видови на влага во материјали. Хемиско врзување на влагата. Физичка, хемиска и механичка влажност. Видови и начин на сушење. Видови на уреди за сушење (сушари): коморни, тунелски, со лента, ротациони, со дување, контактни, сублимациони, високофреквентни. Основни делови на сушарите. Додатни топлинни извори. Опрема, арматура, мерни инструменти, капацитет и начин на загревање. Документација за експлоатација на уредите.

Експлоатација на уредите за сушење: Технолошка шема на постројката. Подготовка за пуштање во работа. Пуштање во работа. Режим на работа и контрола на работните параметри. Одржување на режимот на работа спрема зададените параметри. Квалитет на готовиот производ. Контрола на процесот на согорување. Нормално и хавариско запирање. Контрола на работата сушарата и помошните уреди. Контрола на добиениот производ.

Одржување на уредите за сушење: Превентивно одржување (преглед и контрола на работната опрема) Тековно одржување (ревизија на опремата). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката.

Посебни прописи за заштита при работа.

3.6. Технолошки печки

Видови и состав на технолошките печки: Намена и принцип на работа на технолошките печки. Основни делови на технолошките печки. Размена на топлина во технолошките печки. Карактеристики на горивата за технолошките печки. Карактеристики на материјалот и готовиот производ кој се обработува во технолошките печки. Контролни мерни инструменти на процесот во технолошките печки.

Експлоатација на технолошките печки: Подготовка на печките за пуштање во работа. Пуштање во работа на печката. Режим на работа и контрола на работните параметри. Одржување на режимот на работа спрема зададените параметри. Квалитет на готовиот производ. Контрола на процесот на согорување. Регулација на

процесот. Нормално и хавариско запирање. Контрола на работата на печката и помошните уреди. Контрола на добиениот производ. Прописи за работа на печките. Документација за експлоатација на печките.

Одржување на технолошките печки: Превентивно одржување (преглед и контрола на работата и опремата). Тековно одржување (ревизија на опремата, озидот и изолацијата). Прописи за работа врз делови од опремата од постројката кога постројката е во работа. Обезбедување на услови за работа на персоналот од одржувањето на поедини делови од постројката при работа на постројката.

Посебни прописи за заштита при работа

IV ДЕЛ

ЗАЕДНИЧКИ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

4.1 Трафостаници и разводни електропостројки

4.2 Диспечерски и центар за далечинско управување

4.3 Електрокоманди – дистрибутивни диспечерски центри.

Основи на електротехниката: Видови на струи и нивна примена. Единични мерки за струја, напон, моќност и енергија (активна, реактивна и привидна). Отпорност, индуктивност, капацитивност, импеданси и нивни единични мерки. Мерни инструменти за нивно регистрирање. Директно и индиректно мерење на електричните големини. Начин на поврзување на импеданси и пресметување на еквивалентни вредности. Омов и Чулов Закон. Кирхофови закони. Електрично поле – Кулонов закон. Електромагнетно поле, основни закони. Статички електрицитет на машините и опремата, во атмосферата. Акумулатори: видови, принцип на работа и примена. Исправувачи и инвертори.

Организација на работа во постројката: Организациона поставност на постројката во електроенергетскиот систем. Организација на експлоатација и одржување на постројката. Организација во погонското информирање, комуницирање и евидентирање. Улогата на ракувачот со центарот за диспечерско и далечинско управување, електрокомандите – дистрибутивните диспечерски центри, трафостаниците и разводните постројки во спроведувањето на организацијата на работа.

Заштита при работа: Права и должности на работникот во областа на заштита при работа. Заштита од механички повреди, електрична струја и микроклиматски загадувања. Лични и заеднички средства за заштита при работа. Заштита од експлозивни материи и пожари. Видови на противпожарни апарати и нивна примена. Давање прва помош на повредени лица од удар на електрична струја. Улогата на ракувачот на центарот за диспечерско и далечинско управување, електрокомандите – дистрибутивниот диспечерски центар, трафостаницата и разводната постројка во спроведувањето на заштитата при работа.

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЊЕ СО:

4.1 Трафостаници и разводни електропостројки

Основи на електрични мерења и заштита: Електрични мерења на основните величини, мерни инструменти, единични мерки. Мерни трансформатори: типови, карактеристики, ознаки и примена во разводните постројки. Видови на електрична заштита: заземјување, нуловање, громобрани, автоматски прекинувачи, специјални видови на заштита, заштита од статички електрицитет и други. Основи и типови на релејна заштита, примена и начин на функционирање.

Основи на електроенергетиката: Потрошувачка на електрична енергија. Квалитет во снабдувањето на потрошувачите со електрична енергија. Загуби на електрична енергија, видови и начин на нивно намалување. Пренос на електрична енергија. Основни принципи за претворање на електричната енергија. Електромотори, генератори, компензатори и трансформатори, видови, конструкции, примена.

Видови и елементи на постројките: Видови, намена и основни елементи на трафостаницата како составен дел на електроенергетскиот систем. Видови, намена на основните елементи во разводната постројка, прекинувачи, раставувачи, блокади-електрични и механички, Заземјувачи. Еднополни шеми на високонапонските разводни постројки, сопствена потрошувачка, сигурносни извори за напојување, непрекинато напојување. Заземјување на трафостаниците и разводните постројки. Заштита на трафостаниците и разводните постројки: релејна, громобранска, одводници на пренапони, од превисок напон на чекор и допир, противпожарна и други. Помошни извори за напојување со електрична енергија, типови и карактеристики. Командни табли и ормани, командно сигнални струјни кругови и нивни елементи.

Експлоатација на постројките: Манипулирање, водене потребна погонска евиденција во трафостаниците и разводните постројки. Режим на работа, паралелна работа на енергетските трансформатори (услови). Компензација на реактивна моќност. Пореметување на работата во ЕЕС (заради хаварии во трафостаниците или далноводите), преземање на неопходни мерки за нормализирање на состојбите и постапка за нивно отстранување, информирање и идентификација. Контрола на работата и состојбата на елементите во постројките. Следење и контрола во распределбата на моќта и напонските состојби. Координација на работата на надредени и подредени хиерархиски нивоа во смисла на управувањето.

Одржување на постројките: Изведување работи над елементите во постројката со потребна манипулација, работен налог и дозвола за работа за нивно изведување, комуникација со диспечерскиот центар, подготвителни работи и обезбедување на местото за работа. Работа во близина на делови под напон, зони на опасност. Спроведување и евидентирање на редовното одржување и ремонтите на елементите во постројката. Подготвување и процес на пуштање на постројката во експлоатација. Редовен и присилен прекин во експлоатацијата на трафостаниците и разводните постројки.

4.2. Центар за диспечерско и далечинско управување

Основи на електроенергетиката: Општи електроенергетски дефиниции: дневен дијаграм, траење на оптоварувањето, константна енергија, максимална и минимална моќност. Производство на електрична енергија. Електрични мрежи и интерконекции. Потрошувачка на електрична енергија. Ниво на квалитет во снабдувањето на потрошувачите со електрична енергија, напон, фреквенција. Карактеристики на потрошувачите. Загуби на електрична енергија во мрежата. Електроенергетски биланс на активна и реактивна енергија. Економичност во планирањето на електроенергетиката од аспект на распоредот на ремонтите на ТЕЦ и користење на акумулациите на ХЕЦ. Економски диспечинг. Распределба на оптоварувањата меѓу централите. Технички минимум кај ТЕЦ и ограничувачки фактори за нивно воведување. Ограничување на потрошувачката на електрична енергија во ЕЕС критериуми за висината и редослед на ограничувањето. Преносни можности на 400, 220, 110 и 35 КВ-тите далноводи и од што се тие зависни. Појава на зголемени напони во еден дел и целиот ЕЕС, начин на нивно разрешување. Начин

на користење на компензаторот во ЕЕС за задоволување на потребите од реактивна моќност и одржување на напонските прилики. Степен на сигурност на работата на целокупниот ЕЕС. Ревизии и ремонти на електроенергетските постројки.

Основи на регулација, автоматско водење и мерење: Основи на телемеханика. Синхронизација на елементите од електроенергетскиот систем. Повторно автоматско вклучување на далноводите. Автоматско фреквентно растоварување. Секундарна регулација на фреквенцијата и моќноста на размена. Основни принципи на електричните мерења на електрични големини. Автоматска регулација на напон.

Опременост на центарот: Сметачка опрема за поддршка на функциите на центарот. Програмски пакети за остварување функциите на центарот. Приказ за надзор на состојбите на ЕЕС. Средства за задавање на команди на елементите на ЕЕС. Врски со подредени центри за управување односно со објектите за управување.

Функции и задачи на центарот: Одржување на ЕЕС во нормална погонска состојба, акции врз ЕЕС да од хавариска погонска состојба се врати во пост хавариска или нормална погонска состојба. Одржување на билансот на потребите на електрична енергија и производството односно планираниот увоз или извоз преку програмот на автоматска регулација на фреквенцијата – AGC, односно со издавање на команди за промената на производството. Пратење на надзор на вклопната состојба, напонските прилики токови на моќност на мрежата и начините на промената на вклопната состојба. Потребни и начин на островска работа на дел на ЕЕС. Потребни мерки за спречување на поголеми распади во ЕЕС.

Одржување на центарот: Дијагностицирање на дефектите: на сметката опрема, програмска поддршка, помошните системи, телекомуникационата и телеинформационата опрема во центарот и во објектите. Постапки за отстранување на појавните дефекти во опремата.

Надлежност на диспечерот над персоналот при манипулација во постројките: Подготовка на работен налог за работа во постројките на ЕЕС под надлежност на диспечерскиот центар. Постапки при издавањето на работниот налог на одговорното лице во постројката каде ќе се вршат интервенциите. Постапки по завршување на работите по работниот налог.

Заштита при работа: постапки за заштита при работа во центарот.

4.3 Електрокоманди-дистрибутивни диспечерски центри

Основи на електроенергетиката: Општи електроенергетски дефиниции: дневен дијаграм, траење на оптоварувањето, константна и променлива енергија, максимална и минимална моќ. Електрични мрежи. Потрошувачка на електрична енергија. Дијаграми на оптоварување. Квалитет во снабдувањето на потрошувачите со електрична енергија. Карактеристики на потрошувачите. Загуби на електрична енергија во мрежата. Преземање неопходни мерки за нормализирање на состојбата во случај на пореметена работа на дистрибутивната мрежа. Ревизии, ремонти и прегледи на електроенергетските постројки. Оптимизација на работата на електродистрибутивната мрежа.

Основи на електрични мерења и заштита: Електрични мерења на основните големини, мерни инструменти, единечни мерки. Мерни трансформатори: видови, карактеристики и примена. Видови на електрични заштити: заземјување, нуловање, громобрани, одводници на пренапони, од превисок напон на допир и чекор, автоматски прекинувачи, специјални видови на

заштита, заштита од статички електрицитет. Основи и типови на релејна заштита.

Видови и состави на постојните центри: Видови на диспечерски центри: надворешни (периферни) органи, пренос на командите, налози и извршни елементи. Еднополни и развиени шеми на постројката. Сигнализација: видови, опрема и цел. Извори за напојување на командните и сигналните кола. Инструменти опрема за следење на процесот за командување. Командни табли и ормани, командно-сигнални струјни кругови: сопствена потрошувачка: напојување, шеми, елементи на развод, автоматика. Помошни извори и извори за сигурносно напојување: видови, елементи и командување.

Функционирање на центрите: Манипулирање со опремата со која се командува. Следење и контрола на потрошувачката на енергијата, моќноста и напонската состојба. Обезбедување безбедна работа на постројката. Обезбедување на помошни извори за напојување. Издавање на налог за непосредно манипулативно управување со постројките. Координирање на работата со повисоки органи на управување на објектот. Преземање неопходни мерки за нормализирање на состојбата во случај на пореметена работа на дистрибутивната мрежа. Водење погонска документација.

Одржување на центрите: Постојан и повремен надзор на функционирањето на елементите на дистрибутивните диспечерски центри. Потребна за обезбедување резервни делови и резервни материјали за инструментите, уредите и опремата. Обезбедување исправен извор на напојување со електрична енергија на телеметриските и комуникационите уреди. Постапки при погонско информирање, комуницирање и евидентирање. Подготвување за тековно одржување. Постапки за спроведување на тековното одржување. Учество на ракувачот на центарот во спроведувањето на ремонтното одржување.

Заштита при работа: Постапки за заштита при работа во центрите.

Министер,
м-р Борис Рикаловски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Масар Кодра од Скопје против тужените Верица Илиќ од Скопје и Владимир Илиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Владимир Илиќ во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налог на судот, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончавање на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, В.П.бр. 1765/98.
(23476)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Елизабет Кругман од Скопје, против тужениот Давид Кругман од Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса

на живеење Во спротивно, ќе му биде поставен за привремен застапник адвокатот Наташа Столевска од Скопје, која што ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр.2192/98. (23797)

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред овој суд се води парнична постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Бранко Ѓорѓовски од с. Смојмирово, поднесена против тужениот Јован Ѓорѓовски од с. Смојмирово - Берово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Берово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник, кој ќе го застапува по предметот.

По истекот на овој рок, судот ќе му постави на тужениот привремен застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр.79/95. (24449)

Пред Основниот суд во Берово е заведен предмет за развод на брак по тужбата на тужителот Бранко Сачевски од с. Русиново, против тужената Сузана Сачевска од с. Русиново, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената да се јави во Основниот суд во Берово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката.

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник, на тужената ќе ѝ биде поставен привремен застапник од редот на стручните соработници во Основниот суд во Берово, кој ќе ги застапува нејзините интереси во постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр.156/98. (24498)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес заведена е парнична постапка по тужбата на тужителката Ајдиновиќ Хафиза од с. Горно Оризари - Велес, против тужениот Карталовиќ Харун од с. Г. Оризари - Велес, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр.1900/98. (23994)

Пред Основниот суд во Велес заведена е парнична постапка по тужбата на тужителот Ванов Сашко од Велес, против тужениот Селими Агим, со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужениот се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Билјана Јачева, која ги има сите права и должности на законски застапник во споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот односно се додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 890/98. (23995)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка по основ на долг по тужбата на тужителот Ристо Трајанов од с. Прдејци - Гевгелија, против тужениот Динев Атанас Ристо од с. Негорци - Гевгелија, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 8.100,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да назначи свој полномошник, да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси во спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.480/95.(23997)

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за физичка делба на заеднички предмети по предлогот на предлагачката Манасиевска Марија од Струмица против противникот Прокопов Ристо од Валандово, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да назначи свој полномошник и да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник, кој ќе ги штити неговите права и интереси во оваа постапка.

Од Основниот суд во Гевгелија, ВПП.бр. 21/97.

(23999)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка за докажување на смртта на лицето Сејфулаи Махмудије, родена на 5.Ш.1991 година од мајка Сејфулаи Назмије и татко Сејфулаи Афет, а по предлог на предлагачот Сејфулаи Назмије од с. Калиште,

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Махмудије Сејфулаи во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд, да се јави во судот.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот, тоа да му го соопшти на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави до овој суд, ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.344/98. (23993)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Стахан Наков од Кочани, ул."Страшо Ербагче" бр. 4, против тужената Гордана Накова од Белград, бул. "ЈНА" бр. 174 (кај Стојисављевиќ Лука), СР Југославија.

Се повикува тужената да се јави во судот, достави точна адреса, или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката по предметот во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на тужената ќе и постави привремен застапник кој ќе ја застапува се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.266/98. (24500)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово е покрената постапка за развод на брак од тужителот Сали Реџепи од село Слупчане, против тужената Фатбардха Реџепи родена Хоџаи со последно живеелиште во с.Слупчане, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува во постапката, а за привремен застапник на истата се одредува Неџат Мемети, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.1744/98.

(23491)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Тодорка Богад, родена Пржовска од с. Злеово, општина Радовиш, против тужениот Волганг Богад од Виена - Австрија, со непозната адреса на живеење и престојување.

Судот на тужениот му постави привремен застапник, адвокатот Илија Тунцев од Радовиш кој ќе ги застапува интересите на тужениот.

Се повикува тужениот да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, привремениот застапник ќе го застапува истиот во постапката до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр.676/98.(23996)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд во тек е граѓанска парница за смеќавање на владение по тужбата на тужителката Несими Исније од с. Доброште, против тужениот Салии Јусуф Мурат од с. Доброште, сега со непозната адреса во Пула - Хрватска.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во Основниот суд во Тетово, или во тој рок постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку ЦСР - Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1126/98. (23492)

Пред Основниот во Тетово се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Павле Спасовски од с. Јегуновце, против тужените Софроније Блажевски од с. Јегуновце, Фиданка Тречевска од с. Брвеница и Мио Кочоски од с. Јегуновце, сега во САД со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Мио Кочоски во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред судот во постапката по овој предмет. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави или не одреди свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово, ќе бара поставување на привремен старател за него кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката по предметот до правосилно завршување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.683/98. (23493)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Нуредини Елез од с. Камењане, против тужениот Абдили Невзат од с. Боговиње, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку Центарот за социјални работи - Тетово ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.685/98. (23494)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Сулејмани Ајет од с. Д. Палчиште, против тужената Бафтијари Осман Себиде од с. Д. Палчиште, а сега во Кикинда - Војводина - СР Југославија со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Се повикува тужената во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред судот, да ја достави својата адреса или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува пред судот во постапката по овој предмет. Во спротивно, доколку во определениот рок не се јави пред судот и не одреди свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово ќе бара поставување на привремен старател кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 884/98. (23495)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Бесиме Зибири од с. Желино, против тужениот Инес Зибири од с. Желино, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1258/98. (23992)

Пред овој суд води спор АД за осигурување "Вардар" од Скопје против тужениот Имери Самедин од с. Пришовец, а сега со непозната адреса во Словенија.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или постави свој застапник. Во спротивно, од страна на судот ќе му биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.600/98. (24218)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Фекрије Љоки од Тетово, ул."113" бр. 18, против тужениот Амза Браими од Тетово, сега во СР Југославија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа - Тетово, ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1012/98. (24219)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип се води спор по тужбата на ПТП "Жељо Комерц", с. Железница - Кратово, против Цветковски Стоимен Драги од с. Калниште со непозната адреса. Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. По одредениот рок, доколку тужениот не се јави и не постави свој полномошник, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 370/97. (24496)

Пред Основниот суд во Штип се води постапка за долг по тужбата на тужителот "Жељо Комерц" од с. Железница - Кратово, против тужениот Владе Алексовски со непозната адреса. Вредност на спорот 3.060,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.235/97. (24497)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3693/98, на регистарска влошка бр. 020054887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворање на претпријатие, Трговско друштво за производство промет и услуги „НЕР-КОМ“ Ибраим експорт-импорт дооел, ул. „Козле 2“ бр. 1, Скопје.

Друштвото е основано од Ибраим Јусуфи, ул. „Козле 2“ бр. 1, Скопје.

Изјава за основање од 25.09.1998 год.

Назив на друштвото: Трговско друштво за производство промет и услуги „НЕР-КОМ“ Ибраим експорт-импорт дооел, Скопје.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.65, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.4442, 52.48, 52.44/1, 52.44, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 51.12, 51.25, 51.32, 50.10, 50.40/2, 50.30, 51.21, 51.38, 51.21, 51.34, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.2, 51.57, 20.30, 20.40, 20.10/1, 20.51, 60.22, 60.21, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, реекспорт, консигнациони работи и комисиони работи.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е: Ибраими Јусуфи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3693/98. (22784)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4414/98, на регистарска влошка бр. 020054097-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за инженеринг и услуги „ГРАД“ Људмила дооел, ул. „Васил Главинов“ вр.3/4-13, Скопје.

Дејности: 02.01, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 28.12, 29.12, 29.40, 29.71, 30.02, 31.62, 32.10, 36.11, 36.12, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.37, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 61.65, 51.60, консигнациона продажба, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.46, 52.27, 52.33, 52.44, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.74, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, реекспорт, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, градежни инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен трговски промет е Људмила Симонова Лазарова, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4414/98. (22785)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4485/98, на регистарска влошка бр. 020052587-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за прои-зводство промет и услуги „ГОМАНИКО“ Зоран дооел експорт-импорт, л. „Владимир Комаров“ бр. 33/3, Скопје.

Дејности на друштвото: 20.10/1, 20.40, 21.21, 17.60, 01.11/1, 01.41/3, 45.21/1, 45.21/2, 37.10, 45.24, 45.31, 45.22, 52.24, 60.21, 60.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 60.22, 60.30, 01.41/3, 63.11, 52.47, 52.12, 50.30/2, 51.41, 51.24, 51.43, 51.54, 51.55, 51.56, 51.25, 50.30/1, 74.12, 71.31, 17.71, 17.72, 18.10, 51.51, 51.47, 51.57, 18.23, 15.86, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 93.02, 55.52, 93.01, 93.05, 65.12/3, 50.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, меѓународна шпедиција и транспорт на стоки, заклучување на договори за застапување на странски лица, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски лица, заклучување и вршење сервисни услуги во одржување на увозната опрема и трајни добра за лична потрошувачка, услуги во посредување во надворешниот промет

Главна дејност: 18.23 – производство на долна облека.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото е Зоран Никушевски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4485/98. (22786)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3402/98, на регистарска влошка бр. 020051127-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трговија на големо и мало „КВЕНТИ“ Ленче и Блажо извоз-увоз, ул. „166“ бр. 36, Скопје.

Дејности: 52.21, 51.33, 51.31, 51.34, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.11, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.64, 51.65, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.36, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.57, 51.42/2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 63.11, 63.12, 24.51, 24.52, 36.63, 71.40, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со неспрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Стојанов Блажо управител, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3402/98. (22787)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2397/98, на регистарска влошка бр. 020053397-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за трговски друштва на Друштвото за угостителство и трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување „СТЕФАНЕЛ-АС“ Антонио и Соња д.о.о. извоз-увоз, ул. „Панче Пешев“ бр. 5-а, Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.84, 15.82/2, 15.62, 15.86, 15.87, 15.89, 15.32, 15.51, 15.52, 55.20/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.61, 51.70, 51.62, 51.52, 51.45, 51.63, 51.57, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 70.31, 74.40, 74.13, 51.17, 51.18, 51.19, 74.12, 92.71, 92.72, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски фирми, констигнација малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Антонио Стојковиќ, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2397/98. (22788)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1278/98, на регистарска влошка бр. 002191, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во доел на Друштвото за производство, промет и услуги Стојан Велевски „КНИГО-ПРОМЕТ“ увоз-извоз, доел, ул. „Маршал Тито“ бр. 247, Кичево.

Основачот на друштвото за производство, промет и услуги Стојан Велевски „КНИГО-ПРОМЕТ“ увоз-извоз доел, како единствен содружник и управител на друштвото, изврши усогласување на актите на претпријатието – Производно, трговско претпријатие на големо и мало „КНИГО-ПРОМЕТ“ увоз-извоз п.о. и истите се во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.42, 15.11, 15.13, 15.32, 15.41, 15.42, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.86, 15.89, 15.98/2, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.25, 28.61, 28.62, 28.73, 28.74, 36.61, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.22, 60.24, 63.40, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од констигнациони склади во странска стока.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските

сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот, потполна одговорност.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Стојан Велевски, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1278/98.

(23252)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1859/98, на регистарска влошка бр. 002772, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, промет и услуги „ФЕНИКС“ Стојан Стојкоски доел увоз-извоз, ул. „Цар Самоил“ бр. 11, Кичево.

Трговско-производно претпријатие за промет на големо и мало „ФЕНИКС“ увоз-извоз ц.о. се усогласува со Законот за трговски друштва и се претворува во доел со назив како претходно.

Основач на друштвото е Стојан Стојкоски од Кичево.

Дејности: 01.41, 02.01, 02.02, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.87, 15.89, 15.95, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 22.15, 22.33, 26.52, 26.61, 26.55, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 80.42, 93.34, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, констигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет е Стојан Стојкоски управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1859/98.

(23253)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3029/98, на регистарска влошка бр. 020049947-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со Законот за Трговски друштва на Друштвото за трговија, инженеринг, транспорт и услуги „ФЕРМАК“ експорт-импорт Мелехат, д.о.о.е.л. ул. „Панче Неделковски“ бр. 20, Скопје.

Основач: Мелехат Азирова од Скопје.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 74.12, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај.

Друштвото во правниот промет настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мелехат Азирова, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3029/98. (22797)

Основниот суд Скопје I – Скопје, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД и упис на трговец поединец Гумара Љубомир Нестор Несторовски „ЉУПЧО“ тп ул. „Блажо Орландиќ“ бр. 426, Скопје.

Основач: СТД Гумара „Љупчо“.

Вршител на дејноста е Љубомир Несторовски, ул. „Лазар Димитров“ бр. 15а, Скопје.

Дејност: 25.13.

Трговецот поединец е правен следбеник на Гумара „Љупчо“.

Во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со целиот свој личен имот.

Одговорно лице е Љубомир Несторовски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (22798)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4123/98, на регистарска влошка бр. 020051887-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на Трговско друштво за промет и производство „МАХИМА“ Ацо Велковски д.о.о.е.л. експорт-импорт ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопјанка локал 27, Скопје.

Усогласување на д.о.о. во ДООЕЛ согласно законот за трговски друштва.

Назив: Трговско друштво за промет и производство „МАХИМА“ Ацо Велковски ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопјанка, локал 27, Скопје.

Основач: Ацо Велковски од Скопје, ул. „Свети Климент Охридски“ бр. 13-2-9.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 62.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.33, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 52.34, 52.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.24, 51.54, 51.43, 51.53, 51.55, 51.56, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.47, 51.70, 51.57, 51.15, 51.17, 74.84, 28.72.

Друштвото во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка, а за сторените обврски друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото во правниот промет го застапува Ацо Велковски, управител без ограничување.

Во надворешно трговскиот промет друштвото го застапува Ацо Велковски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4123/98. (22799)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2740/98, на регистарска влошка бр. 020039867-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Трговско друштво за промет, услуги, консигнација и застапување „ЗВЕЧЕВО-КОМЕРЦ“, Коста, д.о.о. увоз-извоз, бул. „Јане Сандански“ бр. 47/1-8, Скопје.

Усогласување со Законот за трговски друштва на Трговското друштво за промет, услуги, консигнација и застапување „ЗВЕЧЕВО-КОМЕРЦ“, Коста, д.о.о. увоз-извоз, Скопје.

Основачи: содружници: Коста Михајловски и Славијанка Михајловска од Скопје.

Основна главнина: 13.300,-ДЕМ (411.879,00 ден.)

Управител: Коста Михајловски

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.62, 52.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 52.33, 52.48.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2740/98. (22800)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4437/98, на регистарска влошка бр. 020055007-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштво за производство, инженеринг, консалтинг и услуги „ДООЈЕН ДАТА СИ-СТЕМ“ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Бихачка“ бр. 10, Скопје.

Основач: Мирослав Крстевски од Скопје, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19-33/9.

Дејности: 30.02, 32.10, 33.30, 21.21, 22.21, 22.22, 22.23, 74.20, 74.20/3, 45.31, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.48, 51.47, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.47, 52.72, 55.11, 65.12/3, 65.23, 22.11, 22.13, 22.15, 60.24, 53.21, 63.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14.

Надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи – надворешна трговија со непрехранбени производи – инвестициони работи во странство – реекспорт – застапување странски правни и физички лица.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Мирослав Крстевски од Скопје, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4437/98. (22793)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5262/98, на регистарска влошка бр. 020055317-7-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ, Друштво за трговија и услуги „ЛА ЛИНЕА“ Лидија ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 14/1.

Основање на друштвото со ограничена одговорност од едно лице.

Основач: Лидија Јосифовска, Скопје, ул. „12-та Ударна Бригада“ бр. 40-б.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.18, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/2, 70.31, 72.30, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, – надворешна трговија со прехранбени производи, – надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, реекспорт, продажба на странска стока од консигнационен склад.

Друштвото во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка, а за сторените обврски друштвото одговара со сите свои средства.

Во правниот промет друштвото го застапува Лидија Јосифовска, управител без ограничување.

Во надворешно трговскиот промет друштвото го застапува Лидија Јосифовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5262/98. (22794)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4398/98, на регистарска влошка бр. 020054087-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на претпријатието со ЗТД, Друштво за трговија и услуги „КОСТРАДЕ“ Радомир, д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Коста Шахов“ бр. 6/16, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување, рескспорт, комисиона продажба, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружник: Костовски Радомир од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 98-1/8.

Костовски Радомир, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4398/98. (22795)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4207/98, на регистарска влошка бр. 020053637-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување со ЗТД на Друштво за производство и промет на големо и мало со увоз-извоз „ГЕНЕРА-ЛЕКСПОРТ“ Јелица д.о.о.е.л. Бул. „Јане Сандански“ ТЦ 13 Носмври лок. 18, Скопје.

Дејности: 18.10, 18.11, 18.12, 19.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.63, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.74, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, вршење на работи во застапување на надворешнотрговскиот промет, посредување во надворешнотрговскиот промет, привремен увоз и извоз на стока.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јелица Јаќимовска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4207/98. (22796)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1503/98, на регистарска влошка бр. 002417, го запиша во трговскиот регистар претворањето во д.о.о. на Трговско друштво за производство, трговија и услуги Глигор Пљакоски „СТАРТ“ д.о.о.е.л. нас. Свети Ерамо 66, Охрид.

Содружник: Глигор Пљакоски со изјава од 25.09.1998 год.

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63,

28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 32.10, 33.20, 33.50, 36.22, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 52.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 52.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 63.30, 72.50, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото, управител е Глигор Пљакоски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1503/98.

(22808)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1739/98, на регистарска влошка бр. 1-16165, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, истапување, пристапување на осн. промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, промет и услуги „ТАЈРА“ увоз-извоз п.о. ул. „Октомвриска“ бр. 1-а, Прилеп.

Промена на фирмата на Претпријатието за производство, промет и услуги „КЕЈТ“ п.о. Прилеп, и новата фирма ќе гласи: Претпријатието за производство, промет и услуги „ТАЈРА“ увоз-извоз, п.о. Прилеп, со седиште на истата адреса „Октомвриска“ бр. 1-а.

Од претпријатието истапува како основач Цветко-ска Катерина и се брише од судскиот регистар.

Во претпријатието пристапуваат Жарко Цветаноски и Лидија Цветаноска од Прилеп.

Му престанува овластувањето на Жарко Цветаноски, како директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Лице овластено за застапување: Лидија Цветаноска, директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1739/98.

(22819)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1765/98, на регистарска влошка бр. 1-1758, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз транспорт и шпедиција и угостителство „ЦИЛИ-ТРАНС“ п.о. ул. „Борка Лопач“ 19, Прилеп.

Новата фирма гласи: Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, транспорт и шпедиција и угостителство „ВАРОШ-ПРОМЕТ“ п.о. Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1765/98.

(22820)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1738/98, на регистарска влошка бр. 1-7513, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги увоз-извоз „РИ-ВЕНИ“ п.о. ул. „Горче Петров“ бр. 4, Прилеп.

Во претпријатието пристапува Никола Ацески од Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1738/98.

(22821)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф.бр.6/98 од 4.12.1998 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува под реден бр.6 за 1998 година, "Здружение на Градска организација на глуви наглуви" - Прилеп, основано заради залагање за откривање на глуви и наглуви лица, нивна рехабилитација, образование, вработување, организирање културно забавни активности, афирмација на јазикот со знаци, нивно информирање, соработка со сите хуманитарни организации, покренување иницијативи за нивна поквалитетна заштита, развој на спортот помеѓу нив и соработка со други здруженија и сојузи.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на ул."Стеван Апостолски" бб.

Од Основниот суд во Прилеп. (24134)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф.бр.11/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува под реден бр.11 за 1998 година, упис и усогласување на актите на здружението на граѓани со назив: "Сојуз на инвалиди на трудот на РМ - Здружение на инвалиди на трудот" - Прилеп, основано заради залагање и следење на целокупната проблематика со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалидите на трудот во општината; соработка со носителите за нивна општествена заштита, соработка со Синдикатот, грижа за подобрување на нивната материјална положба, развивање форми на рекреација, одмор и културно забавна и спортска активност и сл.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на ул."Стеван Апостолски" бб.

Од Основниот суд во Прилеп. (24135)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф.бр.9/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува под реден бр.9 за 1998 година, Здружение на граѓани со назив "Планинарско спортско друштво "Козјак"-Прилеп со седиште во Прилеп на ул."Сотка Ѓорѓиоски" бр.5.

Здружението ќе се залага за што поголема афирмација на планинарскиот спорт, за заживување на спортска рекреативните дејности, спелеологија - пештерништво, алпинизам, соработка со други планинарски друштва, клубови и организации во светот и мотивација на членовите во постигнување на врвни резултати од сите области на планинарската дејност.

Од Основниот суд во Прилеп. (24222)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф.бр.10/98 од 30.11.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува под ред.бр.10 за 1998 година, основањето на здружение на граѓани под име: "Сојуз на студенти при Економски факултет" - Прилеп. Истото е основано заради регулирање на барањата и потребите на студентите, партиципација во работата на Сојузот на студентите при Универзитетот "Свети Климент - Охридски" - Битола, наставно научниот совет, Советот во проширен состав и комисиите на Економскиот факултет Прилеп, и во телата на Ректоратот при Универзитетот, квалитетни промени во воспитно образовниот процес, подобрување на студентскиот развој, спроведување на заеднички активности, развивање и задоволување на културните потреби на студентите и слично.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп - зграда на "Економски факултет" на ул."Ѓорче Петров" бб.

Од Основниот суд во Прилеп. (24221)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението Ш Рег.бр.12/98 од 26.11.1998 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

I. Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на инвалидите на трудот и корисниците на инвалидска пензија на општината Гази Баба, со седиште во Скопје, на бул."Едвард Кардел" барака 3 соба бр.48.

II. Дејноста на здружението на инвалидите на трудот и корисниците на инвалидска пензија на општина на Гази Баба е од општествено хуманитарен карактер во областа на правата на инвалидите на трудот и корисниците на инвалидска пензија на Општина Гази Баба.

III. Подрачјето на дејноста на здружението е на територијата на општина Гази Баба.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (24317)

Основниот суд во Охрид, со решението Рег.Згф.бр.9/98 од 07.12.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.9/98 од 12.1998 година, Боксерскиот клуб "Охрид" - Охрид. Здружението има за цел развојот и унапредување на боксерскиот фонд врз принципите на аматеризам и масовност со организирање и спроведување на систем на натпревари и грижа за унапредување на стручната работа и усовршување на стручни кадри на територијата на општината Охрид.

Седиштето на здружението е на ул." Прва Македонска ударна бригада" бб, во Охрид.

Овластени лица кои го претставуваат и застапуваат здружението се претседателот Љупчо Спасески и членот на Управниот одбор Љупчо Милкоски.

Од Основниот суд во Охрид. (24349)

Основниот суд во Охрид, со решението Рег.Згф.бр.11/98 година, од 03.12.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решението Рег.Згф.бр.11/98 од

03.12.1998 година. Здружение на граѓани со дијабетис на Општина Охрид. Здружението има за цел остварување заедничка грижа за подобрување на здравствената состојба на граѓаните со дијабетис, информирање за новите болни од дијабетис кај надлежните институции.

Седиштето на здружението е во зграда на Црвен Крст на ул. "Димитар Влахов" бр.52 Охрид.

Лица овластени за застапување на здружението се Мирјана Волканоска и Ранко Максимоски.

Од Основниот суд во Охрид. (24350)

Основниот суд во Охрид, со решението, Рег.Зфг.бр.6/98 од 04.12.1998 година, во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се запишува во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег.Зфг.бр. 6/98 година од 04.12.1998 година Здружение на трудови инвалиди "Охрид" - Охрид. Здружението има за цел за заштита на правата на инвалидите на трудот во Општината Охрид.

Седиштето на здружението е на ул. "Јане Сандански" бр.173 во Охрид.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Грозданоски Димче.

Од Основниот суд во Охрид. (24351)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.296/96 од 10.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Кооп експорт" - Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 164, со жиро сметка бр. 40120-601-37828.

По правосилноста на решението должникот ќе се исбрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23473)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 272/98 од 30.XI.1998 година над Трговското претпријатие "Ели-Пром", с. Трновци, општина - Битола со жиро сметка при ЗПП - Филијала Битола, бр. 40300-601-85978 и со дејност трговија на мало, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23502)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 276/98 од 1.XII.1998 година над Студентската задруга "Академик" - Битола, ул. "Студентска" бр. 2 со жиро сметка 40300-678-9438 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23503)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 297/98 од 30.XI.1998 година над ПП "Пепа и Марина" од Битола, ул. "Мукос" бр. 128, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-17725 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23504)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 281/98 од 24.XI.1998 година над Приватното претпријатие "Чоче-Пром" - Битола, ул. "Карацова" бр. 36, со

дејност трговија на мало со текстил, со жиро сметка 40300-601-77410 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23505)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 271/98 од 1.XII.1998 година над ПП "Бишалев" од Битола, ул. "Карловачка" бб, со дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-47639 при ЗПП - Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23506)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 303/98 над ПП "Перан Дима" од Битола, ул. "Тошо Даскало" бр. 4-а, со дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-78828, се отвора стечајна постапка, но не се спроведе и се заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23507)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 419/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП "Дорис" од Тетово, ул. "Д.Г. Кара" бр. 27.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.XII.1998 година, во 10,15 часот, соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (23508)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 27/96 од 20.XI.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Шема Комерц", ул. "Страшо Пинџур" бр. 17, Кавадарци; со решението Ст.бр. 324/96 од 25.XI.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник "РДЦ Компани" од с. Росоман, ул. "Страшо Пинџур" бр. 12, со решението Ст.бр. 122/96 од 17.XI.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Кавадаречка Трговија" од Кавадарци, ул. "Крсте Мисирков" бр. 5.

Од Основниот суд во Кавадарци. (23509)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр. 15/97 од 30.XI.1998 година констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино, донесена од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 30.XI.1998 година од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програма АД "Македонија" - Неготино се организира во Акционерско друштво, а побарувањата на доверителите на износ од 11.609.008,00 денари се трансформираат во траен влог, побарувањата од 6.290.795,00 денари, 732.794,68 УСД, 1.511.425,88 ДЕМ и 610.553,05 ЕКИ се репрограмираат, а побарувањата на износ од 41.051.902,00

денари ќе се намират најкасно до 31.XII.1999 година со грејс период од 6 месеци.

Се одобрува програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино поднесена од Управниот одбор.

Мерките во програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино имаат правно дејствие према сите доверители.

Од Основниот суд во Кавадарци. (23510)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр. 243/98 од 27.X.1998 година е отворена стечајната постапка над ПТП "Христи" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (23511)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст.бр. 168/96 од 27.XI.1998 година, е отворена постапка за присилно порамнување помеѓу стечајниот должник АД "Шампињони" - Кочани и неговите доверители, под следните услови:

Стечајниот должник АД "Шампињони" - Кочани, се обврзува да ги исплати побарувањата на доверителите во висина од 100% во минимален износ, во рок од 3 (три) години, сметано од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Исплатата ќе се врши во пари, стока или пренесување на права во висина на утврдените побарувања на доверителите, или на друг начин по договорот со странките.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до советот за порамнување и се произнесат по предлогот за присилно порамнување.

Се закажува рочиште за склучување на присилното порамнување со доверителите на стечајниот должник и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 19.I.1999 година, во 11 часот во сала бр. I во Основниот суд во Кочани.

Управник на присилното порамнување е стечајниот управник Фиданчо Цветанов дипл.екк. од Кочани.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 27.XI.1998 година.

Од Основниот суд во Кочани. (23513)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 155/97 од 16.VI.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија и угостителство "Бобо-Компани" увоз-извоз ДОО - Скопје, ул."Горѓи Капчев" бр.55 и број на жиро сметка 40100-601-149060.

По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23516)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 301/98 од 2.XII.1998 година над ПП за производство, услуги и трговија на големо и мало "Мани Ленд и Компани" увоз-извоз, Битола, ул."Охридска" бр. 76 со жиро сметка бр. 40300-601-51703 при ЗПП Филијала - Битола со дејност книговодствени услуги, се отвора стечајна постапка, не се спроведе и се заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (23532)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата подолу наведени заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници: со решението Ст.бр. 261/97 од 24.XI.1998 година спрема ППУ "Вента ком" од с. Мала Речица; со решението Ст.бр. 331/97 од 25.XI.1998 година спрема ПТП "Елита - Инекс" од Тетово; со решението Ст.бр. 274/97 од 25.XI.1998 година, спрема ПТП "БЕ-Импекс" од Тетово; со решението Ст.бр. 260/97 од 25.XI.1998 година, спрема ПГУТП "Пирамида" од с. Камењане и со решението Ст.бр.417/97 од 24.XI.1998 година спрема ПТП "Адем Комерц" од с. Голема Речица.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (23533)

Основниот суд Скопје I Скопје објавува дека со решението Ст.бр.119/98 од 30.XI.1998 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ППТ "Макс Комерц" експорт-импорт - Скопје, ул."Алекса Дундик" бр.103 и жиро сметка бр.40100-601-185550.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23844)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 304/98 од 03.XII.1998 година над ПП "Гоце Билдинг" од с. Кравари, ул."Спасе Ристески" брт. 18 со дејност трговија на големо и мало увоз-извоз, со жиро сметка бр. 40300-601-50566 при ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24000)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 64/98 од 20.XI.1998 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија и увоз-извоз "Шехер-адо" с.Лажани, Прилеп, П.О., с. Лажани и жиро сметка бр. 41100-601-20145. Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува согласно чл.64, ст.1 од Законот за стечај.

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 13/98 од 9.IX.1998 година ја заклучи стечајната постапка према должникот ПП "Врбјани Тале Промет" - Прилеп отворена со решение Ст.бр. 13/98 од 5.V.1998 година. Стечајната постапка е заклучена согласно чл.88, ст.2 од ЗППСЛ.

Од Основниот суд во Прилеп. (24001)

Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр. 283/98 од 29.X.1998 година, објавува дека отвори стечајна постапка према ДОО "Струга-Проект" од Струга, со жиро сметка 41020-601-4858.

За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, судија во Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е одреден Милевски Злате од Струга, ул. "Пролетерски бригади" зграда на ЗПП, 66.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.I.1999 година, во 10,00 часот, во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на Огласната табла на Основниот суд во Струга на ден 03.XII.1998 година.

Од Основниот суд во Струга. (24002)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.375/98 од 26.XI.1998 година се определени мерки за обезбедување над должникот ПП "БЛ - Компани" од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр.29/19 и жиро сметка 41500-601-9721 и е именуван привремен стечаен управник, лицето Глигур Симоски, дипломиран економист од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222.

Одредено е дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Привремениот стечаен управник се задолжува да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието се до донесување одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се забранува одредување или спроведување на присилно извршување против должникот.

Определените мерки за обезбедување ќе ги забележи регистарскиот суд Скопје I - Скопје и извршното одделение на Основниот суд во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (24003)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.88/98 од 4.V.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "Багдад - Текс-АГ" од с. Непроштено.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.I.1999 година, во 9,30 часот, соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (24004)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.389/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "Вешала Комерц" од с. Вешала.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 3.II.1999 година, во 9,30 часот, соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (24005)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Ст.бр.8/98 од 9.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Круна Трејд" од с. Лопате, Куманово.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Денковски Зоран од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 29, телефон 25-650.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.VII.1998 година, во 9 часот, соба број 17/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (24081)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2299/97 од 8.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот "Цаци Комерц" од Скопје, с. Ракотинци.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул. "Крсте Асенов" бр.12/1/15, телефон 626-049.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.XII.1998 година, во 9,35 часот, во барка 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24110)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст.бр.164/98 од 19.VIII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Обнова" од Гевгелија, ул. "М.Тито" бр. 124, со жиро сметка 41610-601-523.

За стечаен судија е одреден Елена Макаровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Павлов Митко од Гевгелија, ул. "Коле Неделковски" бр.30, телефон 034-89-110.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник во рок од 20 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот

како и различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги и различни права што се запишани во јавните книги, да ги пријават своите права на адреса на стечајниот управник во рок од 15 дена од објавувањето на стечајната постапка.

Се повикуваат должниците на стечајниот должник своите обврски кон стечајниот должник да не ги исполнуваат директно на стечајниот должник, туку на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собирот на доверителите и испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште на 18.I.1999 година, во 9 часот, во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (24120)

Со решението Ст.бр.618/96 од 02.XII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТППС "Тргоекспрес" - Струмица, ул."Братство Единство, бр. 47/10 со број на жиро сметка 41300-601-5988 која се води при ЗПП Филијала - Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот, ТППС "Тргоекспрес" - Струмица, и стечајната постапка се заклучува.

Со решението 10/98 од 2.XII.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Анела" - Струмица, ул."Браќа Миладинови" бр. 22, Струмица со број на жиро сметка 41300-601-26705, која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот, и стечајната постапка над должникот ТП "Анела" - Струмица, се заклучува.

Доверителите горенаведените решенија можат да ги напаѓаат во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на истите во "Службен весник на РМ", со жалба, преку наслониот до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на горенаведените решенија, должниците да се бришат од регистарот на претпријатијата.

Горенаведените решенија се објавени на огласната табла на судот на ден 2.XII.1998 година.

Од Основниот суд во Струмица. (24136)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.777/98 од 4.XI.1998 година отворена е стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "Лема" експорт-импорт Ц.О. - Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр.25/3-14 со жиро сметка 40100-601-225407.

Стечајната постапка не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "Лема" експорт-импорт Ц.О., Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 25/3-14 со жиро сметка 40100-601-225407.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од регистарот на претпријатие при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24322)

Во огласот за стечајна постапка на ППУТ "Марјан комерц" од Валандово, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 49 од 7 октомври 1998 година, на страна 2581, во првиот и последниот ред наместо зборовите: "Основниот суд во Гостивар" треба да стои: "Основниот суд во Гевгелија".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.253/97 од 23.II.1998 година е заклучена ликвидационата постапка на должникот ПП "Бреза" - Скопје, ул."Гуро Салај" бр. 31, жиро сметка 40120-601-40409.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24326)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр.175/98 од 29.X.1998 година се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за производство и промет на големо "Домем" од Скопје, ул."Петко Јанчевски" бр. 28-Б од Скопје, со жиро сметка 40100-601-39544.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23468)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 149/98 од 1.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ардијан" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дижонска" бр.9 со жиро сметка 40100-601-223470.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23442)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 160/98 од 1.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, транспорт, градежни услуги и трговија на големо и мало "ЕР-КОМ-Ј" д.о.о. од Скопје, ул. "Бајрам Паша Орта Махале Ај" бр.17/3 со жиро сметка 40100-601-282014.

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54; телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23479)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 141/98 од 27.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие "ХАС" д.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "7 Јули" бр.3-а, со жиро сметка 40100-601-397343.

За ликвидационен управник се определува Мирко Ѓурчиновски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр.8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23481)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 150/98 од 1.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, транспорт и трговија "Пакавица" д.о.о. од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 72/41 со жиро сметка 40100-601-331106.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23512)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 16/98 од 21.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало "Мајер" д.о. од Куманово, с. Слупчане со жиро сметка 40900-601-4106.

За ликвидационен управник се определува Бајрами Авни од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр.52/3, телефон (0901) 411-312 и 413-464.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23514)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 181/98 од 8.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот

Услужно трговско производно претпријатие "НИЛ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Бојмија" бр.6/1-24 со жиро сметка 40100-601-295633.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24114)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 165/98 од 8.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие за трговија на големо и мало "Дисконт Иве" од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр.49, лок.13 со жиро сметка 40100-601-405227.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/4, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24115)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 44/98 од 23.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за занаетчиство, трговија на големо и мало "Шац Комерц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Арсо Мицков" бр.30, со жиро сметка 40120-601-170150.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, телефон 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24129)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 155/98 од 1.XII.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот

Претпријатие за производство, трговија и услуги "Сума-Ексим" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "7-ми Јули" бр. 67 со жиро сметка 40100-601-332573.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.3/38, теле-фон 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24206)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 144/98 од 25.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство "ЛАГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Панов" бр. 61-б со жиро сметка 40100-697-18124.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр.3/38, телефон 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24209)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 78/98 од 17.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за транспорт и трговија "Рapid" д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Плоштад Нова Македонија" бр. 24, со жиро сметка 40900-601-6249.

За ликвидационен управник се определува Петринска Хилда од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр.98, телефон 31-654.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24220)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 71/98 од 3.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот РО "Семос - Информатика" д.о.о. од Скопје, ул. "Благоја Стефановски" бб, со жиро сметка 40100-601-227779.

За ликвидационен управник се определува Ванчев Томе од Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр.91/13.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24290)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 103/98 од 2.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, проектирање и трговија "Огтом" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Јане Сандански" ЦМЗ бр. Б-1 локал 10 со жиро сметка 40100-601-339627.

За ликвидационен управник се определува Огњаноска Виолета од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр.68/13, телефон 454-779.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24292)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 108/98 од 16.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за трговија и инженеринг "Никола Комерц" увоз-извоз Д.О.О. од Скопје, ул. "Франц Масеснел" бр. 2-а со жиро сметка 40120-601-203768.

За ликвидационен управник се определува Заковски Илија од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр.54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24293)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 74/98 од 6.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство промет и услуги "Мемса-5" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр.16 со жиро сметка 40100-601-254675.

За ликвидационен управник се определува Пет-

ровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр.23, телефон 439-653.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24299)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива построена на КП број 1079/1, план 12, скица 8, место викано Горни Топлик, култура нива, класа 3, површина 1334 метри квадратни, и КП 1079/1, план 12, скица 8, место викано Горни Топлик, култура нива, класа 4, површина 1789 метри квадратни, и двете во К.О. Кадино, сопственост на Ристовски Владе од Марино, со земјоделско земјиште - нива построена на КП број 828, план 12, скица 5, место викано Бостаниште, култура нива, класа 4, во површина од 2950 метри квадратни во КО Кадино, а сопственост на Жигиќ Вујадин од Кадино.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб - трговски центар Автокоманда - општина Гази Баба, Скопје. (23432)

Се продава земјоделско земјиште КП број 6953 на место викано "Деребој", нива, 2 класа со површина од 3881 метри квадратни, на КО Тетово, опишано по ПЛ.бр.5070, сопственост на Беадини Рамадан од с. Шипковица-Тетово, за цена од 380.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "Борче Кочовски" бр. 46 во Тетово. (23482)

Се продава земјоделско земјиште КП број 1506 дел 3 на место викано "Калник", нива, 5 класа, со површина од 400 метри квадратни, на КО-Г.Палчиште, опишано по ПЛ.бр.41, сопственост на Елмази Рамадан од с. Г. Палчиште-Тетово, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "Борче Кочовски" бр. 46 во Тетово. (23483)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 127/2, план 15, место викано Долни лак, класа 4, со површина од 3.750 метри квадратни, во КО Галате, сопственост на Бедети Бедет Абдулбаки, с. Топлица, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски" бб во Гостивар. (23484)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 13/75 и 16/5, место викано Глогој и Шарена вода, класа 4, со површина од 2.310 метри квадратни, во КО Беловиште, сопственост на Авмети Ваитов Веџи, с. Лакавица, за цена од 231.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски" бб во Гостивар. (23485)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 444, план 4, скица 6, место викано Ндр Јаз, класа 1, со површина од 1.112,50 метри квадратни, во КО Неготино, сопственост на Адеми Шоип Алил, с. Добридол, за цена од 224.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноски" бб во Гостивар. (23486)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 1488, МВ Gladно Поле, класа 6, со површина од 5814 метри квадратни во КО Негорци, сопственост на Мурџев Никола од с. Негорци - Гевгелија за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (23487)

Се продава земјоделско земјиште-пасиште на КП бр. 926/5, план 2, скица 9, МВ Мрзенски Рид, класа 5, со површина од 400 метри квадратни во КО Мрзенци, сопственост на Милевски Никола, ул. "Маршал Тито"

бр. 2 во Гевгелија за цена од 1.000 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (23489)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.1312 и 1313, план и скица 11/4, заведени во ПЛ. 265 за КО - Белица, класа 4, со површина од 110 метри квадратни, сопственост на Стојкоски Ацко, за купопродажна цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ја достават до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" бр.13, Кичево. (23490)

Се продава парцела КП.бр.539/4 на место викано "Горна корија" - нива, втора класа со површина од 2.655 метри квадратни, опишана по ПЛ.бр.650 на КО Брвеница, за цена 464.700,00 денари, сопственост на Мирко Љубев Ристески од с. Брвеница.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариски од Тетово, ул. "ЈНА" бр.4. (23693)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП.бр. 476, план 2, скица 6, МВ Чука, класа 3, со површина од 5231 метри квадратни во КО Милетково - Гевгелија, сопственост на Динев Тодор од Гевгелија за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. (23987)

Се продава недвижен имот што се наоѓа на КП.бр. 327 во КО Љубаништа, на место викано Рајца, овошна градина со површина од 320 метри квадратни, за купопродажната цена од 60.000,00 денари.

Лицата кои имаат првенствено право на купопродажба, доколку се заинтересирани за купување на недвижноста за наведената цена можат да се јават во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Изјавата за користење на првенствено право да се достави во писмена форма до нотарот Момана Ивановска, ул. "Македонски просветители" бр.8 во Охрид. (23988)

Се продава земјоделско земјиште КП.број 258 на место викано "Скопски пат", нива, 4 класа со површина од 2021 метри квадратни и КП.бр.259 на место викано "Скопски пат", нива, 4 класа со површина од 3222 метри квадратни на КО Г.Седларце, опишано по ПЛ.бр.264, сопственост на Мустафи Сулејман од с. Синичане - Тетово, за цена од 420.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул."Борче Кочовски" бр. 46 во Тетово. (23989)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1046, план 3, скица 17, место викано "Дарадинак", класа 6, со површина од 7.636 метри квадратни, во КО Никуштак, сопственост на Цемаили Емина Јусуф, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул."11 Октомври" бр. 1-а во Куманово. (23991)

Се продава земјоделско земјиште-нива 4 класа, построена на КП бр. 2970, КО Кучевиште, место викано "Грамада", во површина од 828 метри квадратни; нива 4 класа на КП бр.3000 КО Кучевиште, место викано "Грамада", во површина од 790 метри квадратни според поседовен лист бр.739 од 25.XI.1998 година, со вкупна површина од 1618 метри квадратни, по цена од 110,00 денари по еден метар квадратен, двете сопственост на Вељковиќ Ангелко од с. Кучевиште - Скопско, лична карта рег.бр. 961623, издадена од ГУВР - Скопје.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели да го искористат предимственото право на купување, предвидено во Законот за земјоделско земјиште во рок од 30 дена од денот од објавувањето на двој оглас,

да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, општина Чаир, Скопје. (23790)

Се врши продажба на нива од 5 класа, со површина од 481 метар квадратен, што се наоѓа на КП 770/5, план 3, скица 8 во место викано "Вириште" на КО Орешани, сопственост на Кирил Доревски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Служ-

бен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сардовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр.24 лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (23475)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 285, место викано "Рамниште" со површина од 955 метри квадратни, во КО - Старо Нагоричане, сопственост на сосопствениците Јовица Филиповски, Десанка Филиповска, Ленче Атанасовски, Гордана Филиповска, сите од с. Челопек, за цена од 29.650,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. "11 Октомври" бр. 1а во Куманово. (24223)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 645, место викано "Присој", класа 4, со површина од 3656 метри квадратни, во КО с. Романовце сопственост на Имери Имер, за цена од 50.000,00 денари, и нива на КП број 645 место викано "Присој" култура нива, класа 5, со површина од 2000 метри квадратни за цена од 30.000,00 денари, двете заведени во поседовен лист бр. 590 за КО - с. Романовце, сопственост на Имери Имер од с. Черкези - Куманово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. "11 Октомври" бр. 1а во Куманово. (24224)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 644, место викано "Присој", класа 4, со површина од 4000 метри квадратни во КО Романовце, за цена од 50.000,00 денари, и нива КП број 644, на место викано "Присој", класа бр. 5 со површина од 2289 метри квадратни, за цена од 40.000,00 денари, сопственост на Јовановски Петре од с. Романовце, Куманово, двете заведени во поседовен лист 220 за КО Романовце.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. "11 Октомври" бр. 1а во Куманово. (24225)

Се разменува земјоделско земјиште построено на КП број 170/2, план број 5, скица број 13, место викано "Буча", нива класа 4, со вкупна површина од 2486 метри квадратни, во КО Јегуновце - Тетово,

сопственост на Тофиловски Јагодин Велко од Јегуновце, за 3/7 (три идеални седмини) од земјоделско земјиште-нива построено на КП број 660/1, план број 6, скица број 18, место викано "Селиште", класа 3, со површина од 3873 метри квадратни, во КО Јегуновце, Тетово, сопственост на Тофиловски Фоне Лазар од Јегуновце.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. "ЈНА" број 61, Тетово. (242226)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП број 420/58, план 6, скица 9, место викано "Црквиште", класа 3, со површина од 290 метри квадратни, во КО Вучидол, сопственост на Ангелоски Бранко, ул. "42" број 15, населба Кисела Јабука, за вкупна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Елизабета Станевски-Гокиќ, ул. "Партизански одреди" бр. 101, општина Карпош-Скопје. (24283)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Печати под назив: "П Т П "Жепром"-ц.о. с. Желино Тетово увоз извоз на големо и мало". (24435)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Ансамбал за народни песни и ора "Скопје" од Скопје". (24158)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво со ограничена одговорност за контрола на квалитет и квантитет на стоката "Котонтест" д. о. о. Скопје".

Правоаголен печат под назив: "Продавница за бои и лакови "Колор Тони" Кевсер Исени ул. Антон Попов 66, Скопје". (24319)

Тркалезен печат под назив: "Аптека "Дувлис" приватна здравствена организација "Дувлис" Куманово".

Тркалезен печат под наслов: "Производно трговско претпријатие "Минас - пром" Скопје д.о.о. увоз извоз".

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.542275/94, издаден од УВР - Скопје на име Исак Бериша, ул. "Алпи" бр.75, Скопје. (24211)

Пасош бр.0516536, издаден од УВР - Гостивар на име Рамадани Вердија, с. Скудриње, Гостивар. (24228)

Пасош бр.0236932/94, издаден од УВР - Кичево на име Џабири Арбер, с. Грешница, Кичево. (24285)

Пасош бр.0568737, издаден од УВР - Велес на име Демировски Рамадан, ул. "Богдан Каракостев" бр.199, Велес. (24288)

Пасош бр.1133795, издаден од УВР - Велес на име Перјан Демировска, ул. "Богдан Каракостев" бр.199, Велес. (24289)

Пасош бр.1032495/97, издаден од УВР - Скопје на име Мира Ристовска, с. Кадино, ул. "9" бр.54, Скопје.

Пасош бр.0314070/94, издаден од УВР - Крива Паланка на име Ѓорѓиевски Цветко, ул. "Крушевска" бр.6, Крива Паланка. (24294)

Пасош бр.149323, издаден од УВР - Велес на име Кадриов Асип, с. Сливник, Велес. (24295)

Пасош бр.837435/96, издаден од УВР - Скопје на име Ѓорѓиоски Христијан, ул. "Социалистичка зора" бр.49, Скопје. (24298)

Пасош бр.0640276, издаден од УВР - Скопје на име Фатмир Чилафи, с. Рагче, Скопје. (24315)

Пасош бр.477542/94, издаден од УВР - Скопје на име Јордановска Слободанка, ул. "Ј. Ивановиќ" бр.44/3-4, Скопје. (24316)

Пасош бр.1006693, издаден од УВР - Скопје на име Исмет Халил, ул. "Нов Живот" бр.11, Скопје. (24318)

Пасош бр.749015/95, издаден од УВР - Скопје на име Али Рамадани, с. Студеничани, Скопје. (24321)

Пасош бр.463001/94, издаден од УВР - Тетово на име Демири Сулејман, с. Желино, Тетово. (24328)

Пасош бр.283830/94, издаден од УВР - Скопје на име Иљмија Аљим, ул. "Х.Т.Карпош" бр.2/3, Скопје.

Пасош бр.129944/93, издаден од УВР - Скопје на име Рамазан Јашаровски, с. Патишка Река, Скопје. (24432)

Пасош бр.0491621/94, издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Амет, с. Липково, Куманово. (24437)

Пасош бр.0760889/96, издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Аљсан, с. Липково, Куманово. (24438)

Пасош бр.0961668, издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Садретин, с. Липково, Куманово. (24439)

Пасош бр.1091502/98, издаден од УВР - Тетово на име Јакуп Ибраими, ул. "Ст. Пинџур" бр.119, Тетово.

Пасош бр.1071297/98, издаден од УВР - Тетово на име Абдулкерим Хајрулахи, ул. "М.Бафтијари" бр.1, Тетово. (24443)

Пасош бр.215547/94, издаден од УВР - Скопје на име Илјас Исмаил, ул.13 бр.12, с. Арачиново, Скопје.

Пасош бр.0564529/95, издаден од УВР - Скопје на име Глогошки Јелена, ул. "С. Кавракиров" бр.12 а/2-8, Скопје. (24469)

Пасош бр.790348/95, издаден од УВР - Скопје на име Синани Синан, ул. "100" бр.27, с. Кондово, Скопје.

Пасош бр.0329467, издаден од УВР - Скопје на име Велкова Габриела, ул. "Ф. Прешерн" бр.106 а, Скопје.

Пасош бр.0297289 на име Артан Цане, Дебар. (24542)

Пасош бр.0809985 на име Иванка Шаклева, ул. "4-ти Јули" бр.21. (24543)

Пасош бр.753680/95, издаден од УВР - Куманово на име Билали Шејназе, с. Черкеско Село, Куманово.

Пасош бр.0798340, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Вучевски Зоран, ул. "Ратко Мицев" бр.4, Крива Паланка. (24545)

Пасош бр.371137, издаден од ОВР - Струга на име Мечкароски Неде, ул. "Глобочичка" бр.3, Струга.

Пасош бр.220469/94, издаден од ОВР - Струга на име Амети Фатим, с. Делогожда, Струга. (24547)

Пасош бр.83166/93, издаден од ОВР - Струга на име Амети Ружди, с. Делогожда, Струга. (24548)

Пасош бр.1130436, издаден од УВР - Струмица на име Голубова Лимонка, с. Старо Коњарево бр.102, Струмица. (24550)

Пасош бр.862510, издаден од ОВР - Струга на име Малески Неѓован, с. Моришшта, Струга. (24551)

Пасош бр.218194, издаден од ОВР - Кичево на име Мехмедоски Наим, ул. "П.Одреди" бб, Кичево. (24554)

Чекови од бр.44247 до 44253, од тековна сметка бр.124966-30 издадени од Комерцијална банка АД

Чекови бр.18128589, 18128590 и 10128591, од тековна сметка бр.4877-52, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Ристовска Виолета, Скопје. (24284)

Чекови од бр.3370846 до 3370851, 3370840 и 3238445, од тековна сметка бр.6618-86, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марија Здравева, Скопје. (24297)

Чекови бр.3849604 и 3094115, од тековна сметка бр.86095-66, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓорѓиев Церо, Скопје. (24305)

Чекови од бр.18806983 до 18807002 и 18604528, од тековна сметка бр.35249-31, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Спасе Трајковски, Скопје.

Чекови од бр.55293 до 55301, од тековна сметка бр.64463-16, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Магденовска Зорка, Скопје. (24330)

Чекови од бр.396482 до 396488, од тековна сметка бр.102987-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Весна Маневска, Скопје. (24422)

Чекови од бр.2118955 до 2118961 од бр.2067015 2067029, 2041620, 2041621 и 1867510, од тековна сметка бр.14943-95, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковски Спасе, Скопје. (24500)

Работна книшка издадена од Гевгелија на име Циљева Весна, Скопје. (24286)

Работна книшка на име Фера Сервет, Скопје. (24287)

Работна книшка на име Имери Рехан, Скопје. (24296)

Работна книшка на име Јовановски Игор, Скопје.

Работна книшка издадена од Високо - Б и Х на име Томиќ Милош, Скопје. (24307)

Работна книшка на име Дејан Поповски, Скопје.

Работна книшка на име Ибраим Саљи, Скопје.

Работна книшка на име Стаматоски Владо, Скопје.

Чековна картичка бр.547239, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовска Анастасија, Скопје. (24300)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од УСО "Панче Арсовски" - Скопје на име Дејан Поповски, Скопје. (24324)

Индекс бр.4376, издаден од Природно Математички Факултет на име Кондарко Ирина, Скопје. (24217)

Диплома, издадена од Тех.учил. "Наце Буѓони" - Куманово на име Новевски Томислав, ул. "М.Пијаде" бр.95, Куманово. (24549)

Боречка споменица 41 год. бр.12-44 на име Буклески Томе, Скопје. (24157)

Даночна картичка бр.4030993127982, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ПТП "Миннас - пром", Скопје. (24302)

Даночна картичка бр.4030993236366, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ПУТП "Актуел", Скопје. (24440)

Решение Уп. бр.25-442, издадено од Министерство за стопанство Центар - Скопје на име Симоновски Злате и Манолев Владимир, Скопје. (24303)

Решение бр.11-2723, издадено од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име Трајче Ацевски, Скопје.

Решение Уп. бр.25-4616, издадено од Министерство за стопанство Центар - Скопје на име Шабани Мухамед, Скопје. (24331)

Решение бр.25-1237, издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Центар - Скопје на име Попризов Зоран, Скопје. (24434)

Решение Уп бр.12-2322, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Филиповски Гога, Скопје. (24436)

Избирачка легитимација бр.1067524-3-01-01 на име

- Избирачка легитимација бр.03885623-01-01 на име Ајше Исмаилова, ул."Митко Беќарски" бр. 22, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1067631-2-01-01 на име Демиров Јашар, ул."Б.Каракостев" бр.105, Велес.
- Избирачка легитимација бр.03891895-01-01 на име Саније Ибова, ул."Славчо Стојменов" бр.178, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1067330-5-01-01 на име Асанов Цавит, ул."Б.Каракостев" бр.155, Велес.(22132)
- Избирачка легитимација бр. 03893014-01-01 на име Демиртинка Данилова, ул."Славчо Стојменов" бр.20, Кочани. (22133)
- Избирачка легитимација бр.03903117-01-01 на име Фериде Љатифова, ул."Стамен Манов" бр. 13, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.03889513-01-01 на име Неџо Мемедов ул."Митко Беќарски" бр.122, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1067409-3-01-01 на име Асанов Адалет, ул."Б.Каракостев" бр.155, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1067463-8-01-01 на име асанов Ремзи, ул."Б.Каракостев" бр.155, Велес. (22137)
- Избирачка легитимација бр.1062872-5-01-01 на име Амабарков Јован, ул."В.Циривири" бр.63-а, Велес.
- Избирачка легитимација бр.03905373-01-01 на име Алиов Рамадан, ул."Стамен Манов" бр. 137, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.03893286-01-01 на име Ведат Мачев, ул."Славчо Стојменов" бр.78, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1068356-4-01-01 на име Кариманов Рамадан, ул."Танчо Хаџи Панзов" бр.41, Велес. (22141)
- Избирачка легитимација бр.03897800-01-01 на име Улиси Адемов, ул."Славчо Стојменов" бр. 39, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1068036-А-01-01 на име Фејзо Ерхан, ул."Т.Хаџи Панзов" бр.43, Велес. (22143)
- Избирачка легитимација бр.03893278-01-01 на име Зумрут Адемова ул."Славчо Стојменов" бр. 39, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.03894647-01-01 на име Садбер Демирова, ул."Славчо Стојменов" бр.100, Кочани
- Избирачка легитимација бр.1068192-8-01-01 на име Фејзо Аки, ул."Т.Хаџи Панзов" бр.43, Велес. (22146)
- Избирачка легитимација бр.03896790-01-01 на име Гулијаша Исмаилова, ул."Славчо Стојменов" бр.36, Кочани. (22147)
- Избирачка легитимација бр.1067150-7-01-01 на име Рахманова Асикан, ул."Р.Иванова" бр.123, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1067637-1-01-01 на име Ибраимов Ерџан, ул."Б.Каракостев" бр. 144, Велес.
- Избирачка легитимација бр. 03889238-01-01 на име Рашидова Севгулан, ул."Митко Беќарски", Кочани.
- Избирачка легитимација бр.1068081-8-01-01 на име Мемедов Алдуран, ул."Б.Каракостев" бр.33, Велес.
- Избирачка легитимација на име Исмаилова Сакина, ул. "Родна Ивева" бр.49, Велес. (22152)
- Избирачка легитимација бр.1066802-6-01-01 на име Рахманов Музафер, ул."Родна Ивева" бр.123, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1067165-5-01-01 на име Рахманова Миџареф, ул."Родна Ивева" бр.123, Велес.
- Избирачка легитимација бр.106688-2-01-01 на име Усинимов Демир, ул."Родан Ивева" бр.49, Велес. (22155)
- Избирачка легитимација бр.1063641-8-01-01 на име Дестанова Бинас, ул."Јордан Џурнов" бр.24, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1063018-5-01-01 на име Дестанов Ненад, ул."Јордан Џурнов" бр. 28, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1069105-5-01-01 на име Рустемова Ајхан, ул."Јордан Џурнов" бр.45, Велес.
- Избирачка легитимација бр.1063798-1-01-01 на име Рустеман Игбал, ул."Јордан Џурнов" бр.47, Велес.(22160)
- Избирачка легитимација бр.03889840-01-01 на име Рашидов Демир, ул."Митко Беќарски", Кочани.(22170)
- Избирачка легитимација бр. 03905802-01-01 на име Љатифов Мејли, ул."Партизанска" бр. 24, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.02997096-01-01 на име Кочовска Ристана, с. Слечке, Демир Хисар. (22172)
- Избирачка легитимација бр.03031454-01-01 на име Боримечковска Менка, с. Сопотница, Демир Хисар.
- Избирачка легитимација бр.03008863А-01-01 на име Велјановски Борислав, с. Базерник, Демир Хисар.
- Избирачка легитимација бр.03021556-01-01 на име Поповски Душко, с. Мренога, Демир Хисар. (22175)
- Избирачка легитимација бр.03021513-01-01 на име Поповски Борис, с. Мренога, Демир Хисар. (22176)
- Избирачка легитимација бр. 03022404-01-01 на име Поповска Трена, с. Мренога, Демир Хисар. (22177)
- Избирачка легитимација бр.0347620А-01-01 на име Божиновски Јоше, ул."Мара Угриноска-Гина" бр.34, Кичево. (22178)
- Избирачка легитимација бр.03017478-01-01 на име Петра Стевановска, с. Жван, Демир Хисар. (22179)
- Избирачка легитимација бр.02985403-01-01 на име Марина Петревска, с. Прибилци, Демир Хисар. (22180)
- Избирачка легитимација бр.1063371-9-01-01 на име Рустемова Надира, ул."Јордан Џурнов" бр.45, Велес.
- Избирачка легитимација бр. 03015998-01-01 на име Борче Стефановски, с. Жван, Демир Хисар. (22182)
- Избирачка легитимација бр.029944356-01-01 на име Каролина Настевска, с. Слечке, Демир Хисар. (22183)
- Избирачка легитимација бр.1063526-8-01-01 на име Рустемова Пасиа, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22184)
- Избирачка легитимација бр.106333717-01-01 на име Рустемова Реихан, ул."Ј.Џурнов" бр. 47, Велес. (22185)
- Избирачка легитимација бр.03597423-01-01 на име Велјановски Анастас, с. Другово, Кичево. (22186)
- Избирачка легитимација бр.1063392-3-01-01 на име Рустемова Садија, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22187)
- Избирачка легитимација бр.1063453-9-01-01 на име Рустемова Срије, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22188)
- Избирачка легитимација бр.1063524-1-01-01 на име Рустемова Шукрије, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22189)
- Избирачка легитимација бр.1063743-17-01-01 на име Рустемов Левент, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22190)
- Избирачка легитимација бр.1063726-17-01-01 на име Рустемов Незир, ул."Ј.Џурнов" бр.36, Велес. (22191)
- Избирачка легитимација бр.1063780-5-01-01 на име Рустемов Седат, ул."Ј.Џурнов" бр.45, Велес. (22192)
- Избирачка легитимација бр.03596834-01-01 на име Велјабисја Плка, с. Другово, Кичево. (22193)
- Избирачка легитимација бр.1063423-7-01-01 на име Ибраимов Демир, ул."Ј.Џурнов" бр.7, Велес. (22194)
- Избирачка легитимација бр.03368211-01-01 на име Канија Кешески, ул."И.Алиоски" бр.29, Кичево. (22195)
- Избирачка легитимација бр.1061358-2-01-01 на име Рустемов Фаат, ул."Ј.Џурнов" бр.37, Велес. (22196)
- Избирачка легитимација бр.0346113А-01-01 на име Адемоски Шериф, Кичево. (22197)
- Избирачка легитимација бр.03461912-01-01 на име Адемоска Анче, Кичево. (22198)
- Избирачка легитимација бр.1055119-6-01-01 на име Јашаров Мамер, ул."Ј.Џурнов" бр.18, Велес. (22199)
- Избирачка легитимација бр.02460525-01-01 на име Адемоски Рамазан, Кичево. (22200)
- Избирачка легитимација бр.1062382-17-01-01 на име Мустафова Селвија, ул."С.Благоев" бр. 57, Велес.
- Избирачка легитимација на име Љубиша и Милева Глигорјевиќ, ул."Иван Цанкар" бр. 109-а, Скопје.
- Избирачка легитимација бр.1064074-1-01-01 на име ибраимов Реџеп, ул."Ј.Џурнов" бр.7, Велес. (22203)

Избирачка легитимација бр.1062076-7-01-01 на име Махмудова Бесиме, ул."Б.Страчков" бр. 26, Велес.

Избирачка легитимација бр.1061513-5-01-01 на име Махмудова Тунај, ул."Б.Страчков" бр.26, Велес. (22205)

Избирачка легитимација на име Кајдена Митеска, Пробиштип. (22206)

Избирачка легитимација на име Бочварова Љубица, ул. "5 Конгрес" бр.37/6, Штип. (22207)

Избирачка легитимација на име Стоилкова Сузана, с. Карбинци, Штип. (22208)

Избирачка легитимација на име Мумин Мемет, с. Калужлија, Штип. (22209)

Избирачка легитимација на име Ајше Мемет, с. Калужлија, Штип. (22210)

Избирачка легитимација на име Спасовски Драган, ул. "В.Влаховиќ" бр.158/17, Свети Николе. (22211)

Избирачка легитимација на име Кљонкова Валентина, ул. "Н.Н.Борче" бр. 38, Струмица. (22212)

Избирачка легитимација на име Стоил Стојанов, ул. "24 Октомври" бр. 32, Струмица. (22213)

Избирачка легитимација бр.04621875-01-01, избир. место бр.1014, Куманово на име Петровиќ Зорка, ул. "Никола Тесла" 138, Куманово. (22214)

Избирачка легитимација бр.0484033-01-01, избир. место бр.1045 на име Трајановска Елена, ул. "С. Марковиќ" бр.2а, Куманово. (22215)

Избирачка легитимација бр.04556691-01-01 на име Моник Часлав, с.Д.Којнаре, Куманово. (22216)

Избирачка легитимација бр.04554302-01-01 на име Ѓорѓевиќ Славица, с.Д.Којнаре, Куманово. (22217)

Избирачка легитимација бр.04557549-01-01, изб. место 1006 на име Бојковиќ Чедомир, с.Д.Којнаре, Куманово. (22218)

Избирачка легитимација бр.0455946А-01-01 на име Ѓорѓевиќ Јовица, с.Д.Којнаре бр.136, Куманово.

Избирачка легитимација бр.04557910-01-01 на име Ѓорѓевиќ Братислав, с.Д.Којнаре бр.136, Куманово.

Решение бр.25-426 на име Мемиши Дрита ул. "Љуботенска" бр.110, Тетово. (21932)

Решение уп. бр. 1300, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Емини Идејет, Скопје. (22651)

Чекови од бр. 3443490 до 3443494, од тековна сметка бр.104751/11, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Груевски Стојан, Скопје. (23461)

Чекови од бр.2673753 до 2673757 и од бр.2630333 до 2630337, од тековна сметка бр.35301-59, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Близнаков Зоран, Скопје. (23462)

Чекови од бр.44596 до 44600, од тековна сметка бр. 9178312, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојчевска Верица, Скопје. (23520)

Чекови од бр. 3704081 до 3704084 од бр. 3730155 до 3730161, од тековна сметка бр.1134056, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стевковска Маре, Скопје. (23534)

Чекови бр.3553170, 3553176, 3553177 и 3553178, од тековна сметка бр.116035-09, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стрезовска Вера, Скопје.

Чекови бр. 2640346, 2601073, 1785216, 1514489 и 1487657, од тековна сметка бр.111799-30, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рафајловски Владо, Скопје. (23704)

Чекови бр. 4119165 и 4119166, од тековна сметка бр. 120991-15, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пајовиќ Мишевска Снежана, Скопје. (23705)

Чекови од бр.18524259 до 18524265, од тековна сметка

бр.43529-94, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Софија Христовска, Скопје. (23707)

Чекови од бр.3500977 до 3500980, од тековна сметка бр.28738-30, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вељановска Фаница, Скопје. (23823)

Чекови од бр.3330693 до 3330703 и 3330709, од тековна сметка бр.126310-87, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Трпковска Снежана, Скопје.

Работна книшка на име Исмет Мустафа, Скопје.

Работна книшка на име Ристеска Наташа, Скопје.

Работна книшка на име Ристовска Наталија, Скопје.

Работна книшка на име Тасевски Бојан, Скопје.

Работна книшка на име Исени Нустет, Скопје.

Работна книшка на име Влатко Јованов, Скопје.

Работна книшка на име Али Али, Скопје. (23701)

Работна книшка на име Рангелов Емил, Скопје.

Работна книшка на име Маја Камчевска, Скопје.

Работна книшка на име Димитар Мишев, Скопје.

Работна книшка на име Стојановски Витомир, Скопје.

Работна книшка на име Јанакиев Стерије, Скопје.

Чековна картичка бр.46858-57, издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Снежана Трајковска, Скопје. (24089)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Трговско училиште - Скопје на име Димитар Мишев, Скопје. (23983)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "25 Мај", с. Сингелиќ - Скопје на име Алиов Седат, Скопје.

Свидетелство за I, II и III год и свидетелство за завршено средно образование, издадени од ТУЦ "Цветан Димов" Скопје на име Алиов Седат, Скопје. (23990)

Диплома издадена од Гимназија "Ј. Б. Тито" - Скопје на име Маја Камчевска, Скопје. (24075)

Чекови од бр.4334656 до 4334660, од тековна сметка бр.119579-88, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вановска Силвана, Скопје. (24113)

Престанува со вршење на пиљарска дејност, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Исмаил Магбер, Скопје. (23501)

АДР дозвола бр.689, издадена од Министерството за сообраќај и врски - Скопје на име Душан Митевски, Богданци. (23517)

Даночна картичка бр.4030993211134, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име ТП "Сеча", Скопје. (23791)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПОС „Неметали“ с. Чешиново, Кочани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.09.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Чешиново во време од 7 до 14,30 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија објавува

ПОНИШТУВАЊЕ НА ТОЧКА 4 ОД ПОВТОРНИОТ ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 4/98

Во Повторниот јавен повик број 4/98, објавен во весникот „Нова Македонија“ од 21.09.1998 година и „Службен весник на Република Македонија“ од 24.09.1998 година, точката 4 – зимски кошули за полиција – 13.000 парчиња, се поништува.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник“ на Република Македонија број 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 10/98
ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКИ КОШУЛИ ЗА
ПОЛИЦИЈА****1. Име и адреса на набавувачот**

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Република Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:
Зимски кошули – за полиција 13.000 парчиња

3. Квалитет на производот

Согласно Уредбата за униформа и ознаките на звањата на полицијата во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ број 20/98), кошулите за полиција спрема кројот кој го одредува набавувачот. Ткаеината за кошулите да биде „ОКСФОРД“ со состав 67% памук и 33% полиестер, со ширина 1,40 м и тежина 150 гр/м².

4. Понудите да содржат:

- цена изразена во денари без данок на промет,
- плаќање 60 дена по испорака,
- рок на испорака 30.01.1999 година,
- задолжително доставување на мостра,
- документ за финансиски бонитет на понудувачот.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач

Во согласност со член 25 од Законот – квалитет, цена, услови на плаќање, рок на испорака.

6. Доставување и отворање на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 29.12.1998 година во 10,00 часот кога истите ќе се отворат од страна на Комисијата.

7. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавени во („Службен весник на РМ“ број 26/98).

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93) Заводот за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1998 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 1998 година во однос на октомври 1998 година е – 0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месец ноември 1998 година е – 0.002.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува – 0.002.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на ноември 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е – 0.001.

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1484. Одлука за согласност за воспоставување на Сили на НАТО на територија на Република Македонија за извлекување на верификационите мисии на Косово	3177
1485. Одлука за основање на Агенција за обновата и развој	3177
1486. Решение за именување секретар на Владата на Република Македонија	3177
1487. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	3177
1488. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија	3178
1489. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	3178
1490. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3178
1491. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3178
1492. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	3178
1493. Правилник за начинот на полагање на стручниот испит за вршење на работите на ракување со енергетски објекти, уреди и постројки и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит	3179
Програма за полагање стручни испити	3179
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец ноември 1998 година	3208